



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 16 март 1978

Скопје

Број 11

Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 14 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

100.

Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 16 од Законот за условите и постапката за санација („Службен лист на СФРЈ“ бр. 58/76, 20/77 и 5/78), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА НАДЛЕЖЕН ОРГАН КОЈ КЕ ОПРЕДЕЛУВА РОК ЗА ИСПЛАТА НА ЗАГАРАНТИРАНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ

1. Се одредува Републичкиот секретаријат за финансии, во согласност со Републичкиот секретаријат за труд да определи друг рок за исплата на со закон загарантираните лични доходи за основните организации на здружениот труд, кои по завршната сметка искажале непокриена загуба.

2. Друг рок од точка 1 на оваа одлука може да се определи на основна организација на здружениот труд чија непокриена загуба е последица првенствено на отежнати услови за пласман на стоки на светскиот пазар, елементарни непогоди и режим на цени.

3. Друг рок од точка 1 на оваа одлука може да се определи и за основна организација на здружениот труд за која ќе се утврди дека непокриената загуба настанала од објективни причини и доколку општината и други корисници на општествени средства преземаат обврска за покривање на нејзината загуба во рокот за кој се бара продолжување.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 23-356/1
23 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

101.

Врз основа на член 2 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ НА ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Паричните средства на Републиката, на општините односно градот Скопје (општествено-политичките заедници) што се пренесуваат како депозит во Народната банка на Македонија, ќе се пренесат со состојбата на 28 февруари 1978 година.

Член 2

Како парични средства што се пренесуваат, според член 1 од оваа одлука, се сметаат средствата

што се водат на индивидуалните партии на општествено-политичките заедници во рамките на сметките и тоа:

Број на
сметката

Назив на сметката

630	Жиро-сметка на буџетот
637	Жиро-сметка на средствата за посебни намени
650	Жиро сметки на Фондот за развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини
655	Жиро-сметки на фондовите и средствата на солидарноста
697	Посебни депозити
750	Средства на резервите на општествено-политичките заедници
752	Средства на одделни резерви на општествено-политичките заедници
782	Средства од судски такси за изградба на судски згради
783	Средства за надоместок на национализираниот имот
784	Средства на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството
789	Други средства со посебна намена на општествено-политичките заедници
840	Збирни и преодни сметки на приходите на буџетот
841	Посебни сметки за работите за сметка на општествено-политичките заедници
842	Збирни и преодни сметки на приходите на општествените фондови
845	Евидентни сметки на приходите на органите на општествено-политичките заедници
846	Збирни и преодни сметки на приходите од граѓаните и од граѓанските правни лица

Член 3

Со денот на пренесувањето на средствата од член 2 на оваа одлука, како депозит во Народната банка на Македонија, Службата на општественото книговодство ќе престане овие средства по видување да ги вклучува во депозити на банките.

Член 4

Заради непречено продолжување на кредитирањето од страна на банките, Народната банка на Македонија, истовремено со пренесувањето на средствата од член 2 на оваа одлука, на банките ќе им одобри кредити во висина на пренесените средства.

Одобрените кредити од став 1 на овој член на 11 март 1978 година ќе се намалат за 24%.

Кредитите од став 1 и 2 на овој член се рамковни кредити во наредните 6 месеци од денот на преносот во депозит. Народната банка на Македонија ќе обезбеди овие кредити да се движат и сообразуваат со висината на депозитите на општествено-политичките заедници во тој период.

Член 5

Народната банка на Македонија во рок од 30 дена по истекот на рокот од член 4, став 3 на оваа одлука ќе го утврди конечниот износ на кредитот врз основа на просечната состојба на депозитите во претходниот период за секоја банка поодделно.

Член 6

Кредитите од член 4 и 5 на оваа одлука, Народната банка на Македонија ќе ги одобрува со рок на враќање од 4 години во полугодишни рати што достасуваат за плаќање на 1 февруари и 1 август и со каматна стапка од 1% годишно.

Првата рата од став 1 на овој член стасува за плаќање на 1 февруари 1979 година.

Член 7

Народната банка на Македонија ќе обезбеди сметка на која ќе се водат средствата на општествено-политичките заедници како депозит во Народната банка на Македонија.

Член 8

Службата на општественото книговодство на Македонија ќе го изврши преносот на средствата од член 2 на оваа одлука и ќе ги води како депозит во Народната банка на Македонија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-386/1

23 февруари 1978 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

102.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77 и 42/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА ФАБРИКАТА ЗА ВФ КЕРАМИКА — ГЕВГЕЛИЈА**

1. Заради олеснување на состојбата на фабриката за ВФ керамика — Гевгелија која работи под отежнати услови за стопанисување, ѝ се одлага плаќањето на стасаните анuitети по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството во износ од 11,7 мил. динари.

2. Пресметаната камата за 1977 и 1978 година по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството се намалува за 50%.

3. Плаќањето на одложените анuitети од точката 1 на оваа одлука ќе се изврши на тој начин што фабриката за ВФ керамика — Гевгелија, секој месец, почнувајќи од месец март 1978 година, ќе уплатува износ од 500 илјади динари до конечното намиравање на долгот. За тоа време нема да се пресметува камата на остатокот на долгот.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 23-427/1

23 февруари 1978 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

103.

Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 13 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1978 година („Службен вес-

ник на СРМ“ бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И ДИНАМИКАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ — СКОПЈЕ ЗА 1978 ГОДИНА**

1. Висината на средствата за компензација на име дел од трошоците за репродукција (делот на цената за превоз) на Железничкото транспортно претпријатие — Скопје за 1978 година се утврдува во износ од 100.000.000 динари.

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука ќе се покрие од средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1978 година (раздел 16, позиција 217).

Средствата од став 1 на оваа точка се даваат без обврска за враќање.

3. Динамиката на користење на средствата за покривање на компензацијата ќе се остварува во 12 еднакви месечни рати. Средствата ќе се уплатуваат на жиро-сметка број 40100-601-469 — Железничко транспортно претпријатие — Скопје, до 10-ти во месецот за изминатиот месец.

4. Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја спроведе оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-396/1

23 февруари 1978 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

104.

Врз основа на член 154 точка 15 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72 и 31/74), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО ГИ ИЗДАВААТ ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. Цените на обрасците што ги издаваат органите за внатрешни работи на граѓаните изнесуваат и тоа за:

1. Лична карта	5,00 Дин.
2. Лична карта за странец	20,00 „
3. Патен лист за странец	30,00 „
4. Возачка дозвола	20,00 „
5. Дозвола за возач на трактор	20,00 „
6. Возачка потврда	20,00 „
7. Сообраќајна дозвола за регистрирано возило	20,00 „
8. Сообраќајна дозвола за регистрирано возило (земјоделски трактор)	20,00 „
9. Потврда за регистрација за регистрирано возило	20,00 „
10. Потврда за привремена регистрација на возило	11,00 „
11. Дозвола за поседување и носење оружје	10,00 „
12. Дозвола за поседување оружје	10,00 „
13. Тест за полагање возачки испит	5,00 „
14. Извод од матична книга на родени за употреба во странство	5,00 „
15. Извод од матична книга на венчани за употреба во странство	5,00 „
16. Извод од матична книга на умрени за употреба во странство	5,00 „
17. Туристичка пропусница	5,00 „

18. Постојана пропусница за движење и задржување на аеродром	5,00	„
19. Привремена пропусница за движење и задржување на аеродром	5,00	„
20. Пропусница за премин на југословенско-бугарска граница во малограичен сообраќај	5,00	„
21. Привремена дозвола за движење и престој во граничен појас	5,00	„
22. Постојана дозвола за движење и престој во граничен појас	5,00	„
23. Привремена дозвола за движење и задржување на граничен премин	5,00	„
24. Постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин	5,00	„

II. Ова решение влегува во сила наредниот ден по денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 05-3422/1
28 февруари 1978 година
Скопје

Републички секретар за
внатрешни работи,
Мирко Буневски, с. р.

105.

Врз основа на член 73 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77), републичкиот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА ОДНОСНО РЕПУБЛИКАТА ЗА 1977 ГОДИНА

1. Завршната сметка на буџетот на општината односно Републиката за 1977 година (завршна сметка на буџет) се изготвува според одредбите на ова упатство.
2. Завршната сметка на буџетот се состои од:
 - 1) Општ дел, и
 - 2) Посебен дел.
3. Општиот дел на завршната сметка на буџетот содржи:
 - 1) Вкупен износ на предвидените и на остварените приходи;
 - 2) Вкупен износ на предвидениот и на извршените расходи;
 - 3) Разлика помеѓу вкупно остварените приходи и извршените расходи;
 - 4) Распоред на остварениот вишок на приходите односно начин на покривањето на потребите утврдени во буџетот;
 - 5) Преглед на предвидените и на остварените приходи во билансот според класификационите броеви на распоредните групи и подгрупи;
 - 6) Преглед на остварувањето на општиот распоред на приходите на билансот на буџетот, според класификационите броеви и распоредните групи и распоредните подгрупи.
4. Посебниот дел на завршната сметка на буџетот содржи преглед на предвидениот и на извршениот распоред на средствата на начин искажан во посебниот дел на буџетот (по корисници на средства, а според намените и позициите на распоредните групи и распоредните подгрупи, кои се утврдени во посебниот дел на буџетот).

Искажувањето на предвидениот и на извршениот распоред на средствата на посебниот дел на завршната сметка на буџетот се врши во три колони и тоа:

- а) предвидено во буџетот;
- б) предвидено по ребалансот на буџетот и дополнителните измени; и
- в) извршено.

Искажувањето на износите во колоните се врши според буџетот на општината односно Републиката за 1977 година.

Посебниот дел содржи и извршување на буџетот што се искажува на образецот „ЗСБ“, кој е составен дел на ова упатство.

На образецот „ЗСБ“ — „Извршување на буџетот за 1977 година“ се искажуваат остварувањето на сите приходи на општината односно Републиката и нивниот распоред, без оглед на тоа дали тие се распоредуваат во буџетот или им се отстапуваат или распоредуваат како дополнителни средства на други општествено-политички заедници.

А. Приходи

Во делот под А) од образецот „ЗСБ“ се искажуваат остварените приходи и другите користени средства со кои располагала општината односно Републиката.

Во овој дел се искажуваат сите приходи што се уплатуваат и распоредуваат во буџетот и на другите корисници, согласно прописите.

Општината односно Републиката што донесла одлука за продолжување на буџетската година до 31 јануари 1978 година ќе ги искаже и приходите остварени и пренесени во буџетот во тој период.

Под реден број 1 — „средства пренесени од претходната година“, се внесуваат податоци за пренесените средства по завршната сметка од претходната година.

Под реден број 3 — се внесува износот остварен од данокот од личен доход од продолжена работа и од работа на пензионери.

Под реден број 9 — се внесуваат останатите даноци од личен доход (на работниците вработени кај работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд).

Под реден број 16 — се внесува остварениот данок од згради, данок на приходи од имот и имотни права, данокот на добивка од игри на среќа, данокот на наследство и подароци и др.

Под реден број 23 — се внесуваат паричните казни што се утврдени со посебен пропис како приходи на општината односно Републиката.

Под реден број 24 — „други приходи“, се внесуваат приходите на општината односно Републиката, кои се утврдени со одделни прописи, а не се искажани во претходните редни броеви.

Под реден број 26 — „приходи на органот на управата“, се внесуваат уплатените приходи во буџетот, кои органите на управата ги оствариле од својата дејност.

Под реден број 27 — се искажуваат остварените приходи на буџетот, кои не се искажани во другите редни броеви.

Под реден број 30 — се внесуваат средствата примени од буџетот на име дополнителни средства од федерацијата (за Републичкиот буџет) и од Републиката (за општинските буџети).

Под реден број 31 — се внесуваат средствата наменети за финансирање на заедничките органи на повеќе општини.

Под реден број 33 — се внесуваат средствата на буџетот добиени од кредитни односи, а се користат за општата потрошувачка.

Под реден број 34 — се внесуваат ослободените претходно орочени средства, ослободените средства од депозити и сл.

Б. Распоред на приходите

На редните броеви од 37 до 76 се внесуваат податоците за вкупно користените средства по намени означени во тие редни броеви, а според класификацијата на расходите утврдени во буџетот на општината односно Републиката за 1977 година.

На реден број 61 — се искажува пресметаниот износ во резервниот фонд на буџетот.

На редните броеви од 87 до 93 се искажуваат состојбата, движењето и користењето на средствата од постојната резерва на општината односно Републиката.

5. Надлежниот орган за буџетот изготвува извештај за извршувањето на буџетот, кој е составен дел на завршната сметка на буџетот.

Покрај општата оцена за извршувањето на буџетот во целост, во извештајот се опфаќаат и сите елементи што влијаеле врз висината на остварените приходи и врз извршениот распоред на средствата.

6. Надлежниот орган на буџетот го доставува нацртот на завршната сметка за извршувањето на буџетот до Службата на општественото книговодство, најдоцна до 31 март 1978 година.

7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 543

28 февруари 1978 година

Скопје

Републички секретар за
финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

ПРИЛОГ 1

Образец ЗСБ

СР ————— Општина —————

ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА 1977 ГОДИНА

I. ПРИХОДИ

(во динари без пари)

Ред. бр.	О П И С	И З Н О С	
		во претходната година	во тековната година
1	2	3	4
A. ПРИХОДИ			
01	Средства пренесени од претходната година		
	1. ДАНОЦИ НА ДОХОДОТ И ДАНОЦИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ		
02	Данок на доход на организациите на здружениот труд		
03	Данок од личен доход од работен однос		
04	Данок од личен доход од земјоделска дејност		
05	Данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност		
06	Данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања		
07	Данок на вкупниот приход на граѓаните		
08	Данок што го плаќаат странските лица		
09	Други даноци од личен доход и од доходот		
10	СЕ (02 до 09):		
	2. ДАНОК НА ПРОМЕТ, ДАНОК НА ИМОТ И НА ПРИХОДИ ОД ИМОТОТ		
11	Основен данок на промет на производи		
12	Посебен републички данок на промет на производи и на надоместоци за услуги		
13	Посебен општински данок на промет — на производи и на надоместоци за услуги		
14	Данок на промет на недвижности и права		
15	Данок на имот, данок на приходи од имот и имотни права		
16	Други даноци		
17	СЕ (11 до 16):		
	3. ТАКСИ		
18	Административни такси		
19	Комунални такси		
20	Судски такси		
21	СЕ (18 до 20):		

1	2	3	4
4. Ц А Р И Н И			
22	Царини, посебни царински давачки и такси		
5. ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ			
23	Приходи од парични казни		
24	Други приходи		
25	СЕ (23 до 24):		
6. ПРИХОДИ НА ОРГАНОТ НА УПРАВАТА И ДРУГИ ПРИХОДИ			
26	Приходи на органот на управата		
27	Други приходи		
28	СЕ (26 + 27):		
29	СЕ ПРИХОДИ (10 + 17 + 21 + 22 + 25 + 28):		
7. СРЕДСТВА ПРИМЕНИ ОД ДРУГИ КОРИСНИЦИ			
30	Од буџетите на општествено-политичките заедници		
31	Други средства		
32	СЕ (30 + 31):		
8. КРЕДИТНИ И ОСЛОБОДЕНИ СРЕДСТВА			
33	Кредитни средства		
34	Ослободени средства		
35	СЕ (33 + 34):		
36	ВКУПНО РАСПОЛОЖИВИ СРЕДСТВА (01 + 29 + 32 + 35):		
B. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ			
1. Средства за финансирање на општите општествени потреби			
1. ОСНОВНА НАМЕНА — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ (без инвестиции)			
37	Средства за редовна дејност		
38	Средства за посебни намени		
39	СЕ (37 + 38):		
2. ОСНОВНА НАМЕНА — НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА			
40	Средства за народна одбрана и за општествена самозаштита		
3. ОСНОВНА НАМЕНА — АКТИВНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ			
41	Средства на општествено-политичките и општествените организации и на здруженијата на граѓаните		
42	СЕ (39 + 40 + 42):		
II. СРЕДСТВА ЗА ДЕЈНОСТА НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ			
43	Средства за дејноста на месните заедници		
III. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ			
ОСНОВНА НАМЕНА — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ			
44	Средства за тековни вложувања		
45	Средства за отплата на анuitети од тековната година		

1	2	3	4
46	Средства за отплата на обврски од поранешни години		
47	СЕ (44 до 46):		

IV. ИНВЕСТИЦИИ И ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

1. ОСНОВНА НАМЕНА — ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

48	Средства за тековни вложувања		
49	Средства за отплата на земјиште од тековната година		
50	Средства за отплата на обврски од поранешни години		
51	СЕ (48 до 50):		

2. ОСНОВНА НАМЕНА — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

52	Средства за враќање на давачки		
53	Средства за компензации, премии регистри и други потреби		
54	СЕ (52 + 53):		
55	Се инвестиции и интервенции во стопанството (51 + 54):		

V. ОСТАНАТИ НАМЕНИ

1. ОСНОВНА НАМЕНА — НЕРАСПОРЕДЕН ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ (ТЕКОВНА РЕЗЕРВА НА БУЏЕТОТ) И ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ

56	Нераспореден дел од приходите (тековна резерва на буџетот)		
57	Обврски од поранешни години (без инвестиции)		
58	СЕ (56 + 57):		

2. ОСНОВНА НАМЕНА — КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА

59	Орочени средства		
60	Пренесени средства заради здружување и за инвестиции		
61	Издвојување во резервниот фонд на Буџетот (тековни издвојувања)		
62	Отплати и камати за користење на кредити и позајмици (без инвестиции)		
63	Други средства		
64	СЕ (59 до 63):		
65	СЕ други намени (58 + 64):		
66	ВКУПНО НЕПОСРЕДНО РАСПОРЕДЕНИ СРЕДСТВА (42 + 43 + 47 + 55 + 65):		

VI. ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА

1. ОСНОВНА НАМЕНА — ПРИДОНЕС И ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ

67	Придонес на буџетите на пошироките општествено-политички заедници		
68	Дополнителни средства на потесни општествено-политички заедници		
69	СЕ (67 + 68):		

2. ОСНОВНА НАМЕНА — СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

70	Образование и воспитување		
71	Културна дејност		
72	Научна дејност		
73	Социјална и детска заштита		
74	Здравствена заштита		
75	Пензиско и инвалидско осигурување		
76	Други дејности		

1	2	3	4
77	СЕ (70 до 76):		
78	Вкупно трансфери (69 + 77):		
79	СЕ ВКУПНО РАСПОРЕДНИ (66 + 78):		

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

80	Вкупни приходи (ред. бр. 36)		
81	Вкупен распоред (ред. бр. 79)		
82	Вишок на приходите (80—81 минус 8)		

VII. РАСПОРЕД НА ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ

83	Пренесување во буџетот од наредната година		
84	Пренесување во постојаната резерва		
85	За други намени		

В. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

1. СОСТОЈБА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА

86	Состојба на почетокот на годината		
87	Прилив во текот на годината		
88	СЕ НА СЕ (86 + 87):		
89	Користење во текот на годината (без повратно)		
90	Постојана резерва кон крајот на годината (88 минус 89)		
	Од тоа:		

91	— во позајмици		
	— состојба		
92	во готово на посебна сметка (90 минус 91)		

2. СОСТОЈБА НА НЕНАМИРЕНИТЕ СТАСАНИ ОБВРСКИ

93	Ненамирани стасани обврски		
94	Други обврски		

Ден ————— 197— година

Место —————

(печат и потпис)

106.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на СРМ“ бр. 30/77), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ВРШЕЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКО-ДИЈАГНОСТИЧКО ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛ

1. Лабораториско-дијагностичко испитување на материјал вршат следните ветеринарни организации на здружениот труд:

- Ветеринарниот институт — Скопје,
- Ветеринарниот центар — Битола.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за одредување дијагностички установи што вршат дијагностичко испитување на материјал („Службен весник на СРМ“ број 6/67).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 11-117/3
27 февруари 1978 година
Скопје

Републички секретар за
земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски с. р.

107.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката за тарифата на пазаришни такси бр. 01-6437 од 31 декември 1965 година на Собранието на општина Кавадарци, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 јануари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за тарифата на пазаришни такси бр. 01-6437, донесена од Собранието на општина Кавадарци на седницата одржана на 31 декември 1965 година („Службен гласник на општината Кавадарци“ бр. 5/65).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Кавадарци“.

3. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за тоа дали Собранието на општината Кавадарци било овластено да пропише надоместок за користење на продајни места, технички уреди и други услуги на градското пазариште во вид на пазаришна такса, односно да ги утврди цените на пазарните услуги, како и да предвиди обврска за плаќање надоместок за извршена услуга од општински кантар (кантарина), по стапка од 1% иако таква услуга не била извршена.

4. На седницата од 25 јануари 1978 година Судот утврди дека со оспорената одлука е пропишана обврска за плаќање надоместок за користење на продајни места, технички уреди и други услуги на градското пазариште од страна на нивните корисници (продавачи), како и надоместок (цена) за одделните видови услуги на пазариштето. Судот исто така утврди дека со потточката 4 на точката V од посебниот дел на оспорената одлука (тарифа) е предвидено за мерење со ваги на откупните пунктови (пазаришта) за сите селскостопански производи да се наплатува по 1%.

Со членот 4 од Законот за комуналните такси („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72 и 39/77) точно се утврдени правата за кои општината може да пропише такси. Во овој член не се предвидени комунални такси за услуги кои се даваат на пазариштата и за кои се пропишува надоместок за нивното користење што се определени во оспорената одлука. Според членот 2 од сојузниот Закон за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72) организациите на здружениот труд самостојно ги формираат цените на производите и услугите според условите на пазарот. Со членот 4 од републичкиот Закон за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72) е предвидено органите на општината да преземат мерки во областа на цените и да обезбедуваат непосредна општествена контрола за производите и услугите кои се од интерес за општината, а како такви се сметаат и комуналните услуги. Според членот 5 од овој закон мерките на непосредна општествена контрола на цените ги пропишува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините. Со членот 3 од Одлуката за општествена контрола на цените („Службен гласник на општината Кавадарци“ бр. 2/72 и 8/74) е предвидено Собранието на општината Кава-

дарци да пропишува мерки на непосредна општествена контрола на цените и за комуналните услуги.

Од изнесените законски одредби произлегува заклучок дека комунални услуги даваат организациите на здружениот труд кои се занимаваат со комунални дејности и дека тие самостојно ги определуваат цените на своите услуги. Овие цени, пак, подлежат на општествена контрола, а мерките на непосредната општествена контрола на цените ги пропишува општината. Од друга страна, општината со закон не е овластена да пропишува комунални такси за услуги кои се даваат на пазариштата, ниту пак да предвидува надоместок за користење на овие услуги.

Имајќи ги предвид гореозначените законски одредби Судот смета дека општинското собрание не е со закон овластено да пропишува обврска за плаќање надоместок за извршена услуга со кантар на градското пазариште затоа што тоа е работа на работната организација што се занимава со комунална дејност (пазаришта), што е нејзина основна дејност. Општинското собрание со закон е овластено само да врши општествен надзор над цените на услугите што ги вршат комуналните работни организации.

Со оглед на тоа што Собранието на општината Кавадарци со оспорената одлука пропишало надоместок за користење на продајни места, технички уреди и други услуги на градското пазариште во вид на пазаришна такса, односно ги утврдило цените на пазарните услуги иако за тоа не било овластено, Собранието ги пречекорило своите овластувања, поради што Судот оцени дека спомнатата одлука не е во согласност со членот 4 од Законот за комуналните такси, со членот 2 од сојузниот Закон за општествена контрола на цените и со членовите 4 и 5 од републичкиот Закон за општествена контрола на цените.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 13/77

25 јануари 1978 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, установено е дека во текстот на Правилникот за содржините и начинот на полагање на завршен испит во училиштата за средно образование („Службен весник на СРМ“ бр. 2/78), е поткрадната грешка поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНИТЕ И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Во член 57, наместо „1978 година“ треба да стои „1979 година“.

Бр. 09-462/1

15 февруари 1978 година

Скопје

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРИВА ПАЛАНКА

69.

Врз основа на член 101, 102 и 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 2/71) и член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница, на својата седница одржана на 28 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1978 година се определува во височина од 7,2% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 3% и

— стапката на придонесот за правата на здравствена заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 4,2%.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од 0,50%.

Основица за пресметување придонесот од овој став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход на мален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по 0,5% од бруто основницата пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработени по договор за дело.

Додатен придонес за партиципација за задолжителните видови на здравствена заштита на проширените права на земјоделски осигуреници од 0,80% од бруто личните доходи и доходот во стопанство на обврзниците и вработени по договор за дело.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во височина од 25% од нето личниот доход, односно основницата утврдена со посебна одлука за деташираните работници во странство.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определен во член 1 на оваа одлука.

Член 3

Доколку со Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Заедницата, основницата за пресметување на придонесите е определена во него износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифа пресметана на примања на нето личен доход односно примања.

Пресметување на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во него износи, како и во случај кога во

личните доходи не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кој придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работните организации.

Придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство ќе се уплатуваат со еден налог уплатница.

Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот е должен, согласно член 105 од Законот при уплата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог — уплатница да даде спецификација на уплатените придонеси по видови на правата со ознака на основницата и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Член 5

Придонесот го пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Додатниот придонес за партиципација за задолжителни видови на здравствена заштита за проширените права на земјоделските осигуреници од 0,50% од бруто личните доходи и од доходот во стопанството на обврзниците и вработени по договор за дело придонесот го уплатува на посебен налог-уплатница директно на збирната сметка за придонеси за здравствена заштита на земјоделците.

Член 7

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување на работниците во 1977 година, бр. 01-1563 од 30. 12. 1976 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 1693
23 декември 1977 година
Крива Паланка

Претседател,
Благој Китановски, с. р.

70.

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на сите собори на делегатите, на седницата одржана на 28 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка.

Член 2

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси за здравственото осигурување:

1. За осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја катастарски приход:

а) по стапка од 8% на катастарскиот приход во која се содржани:

— стапка на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 6%;

— стапка на придонесот за правата кои Заедницата сама ги утврдува — 2%;

— по 80 динари годишно за секое осигурено лице во кои се содржани:

— износот од 50 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита;

— износ од 20 динари на име придонес за правата што Заедницата самостојно ги утврдува;

— износ од 10 динари за санирање вишок расходи на приходи (кусок) за претходна година.

2. За осигуреници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност ќе плаќаат:

а) по 250 динари за секој член на домаќинство во кој износ се содржани:

— износ од 200 динари на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита, и

— 50 динари на име придонес за правата што Заедницата самостојно ги утврдува.

Член 3

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стапките и износите за здравствено осигурување на земјоделците во 1978 година, бр. 01-1564 од 30. 12. 1976 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година.

Бр. 01-1775

26 декември 1977 година
Крива Паланка

Претседател,
Благој Китановски, с. р.

71.

Врз основа на член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 22 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на заедничката седница на Собранието на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услуги, одржана на 28 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основите за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци за кои со Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението е утврдена основата за придонес.

Член 2

За вработени лица кај приватните работодавци личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, кој месечно не може да биде помал од:

— за неквалификувани работници — 1.600,00 динари,

— за полуквалификувани работници — 1.800,00 динари,

— за квалификувани работници — 2.000,00 динари,

— за висококвалификувани работници — 2.400,00 динари,

— за домашни помошнички — 1.800,00 динари.

За учениците во стопанството односно учениците на училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштата или кај приватниот работодавец е наградата што ја прима, но не помалку од следниот износ:

— за прва година — 400,00 динари,

— за втора година — 500,00 динари,

— за трета година — 600,00 динари,

— за четврта година — 700,00 динари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 1692

13 декември 1977 година
Крива Паланка

Претседател,
Благој Китановски, с. р.

72.

Врз основа на член 9 став 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 22 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на сите собори на делегатите, на седницата одржана на 28 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Член 1

Придонесите на здравственото осигурување во постојан месечен износ за 1978 година се плаќаат и тоа:

1. за ученици во стопанството, односно за ученици во училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната се изведува и практична работа во работната заедница, училиштето или кај приватниот работодавец — во износ од 60,00 динари за несреќа на работа и за заболување од професионални болести;

2. за лица на доброволна практика (волонтери) што немаат личен доход ако работат со полно работно време — 120,00 динари;

3. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување) — 50,00 динари;

4. за лица кои учествуваат на младински работни акции, кои по прописите за инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност — 50,00 динари;

5. за лица кои учествуваат во организирани работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно 100,00 динари;

6. за уживателите на постојана државна помош, дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 100,00 динари;

7. за учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факулте-

тите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата — 100,00 динари;

8. за лица кои учествуваат на организирани работни акции — 60,00 динари;

9. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука — 60,00 динари;

10. за лица кои се наоѓаат на извршување задачи на територијална одбрана или на цивилна заштита — 60,00 динари;

11. за припадниците на доброволните организации на противпожарна заштита — 60,00 динари;

12. посебниот придонес за членовите на своето потесно семејство кои живеат на подрачјето на СРМ, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување се утврдува во постојан месечен износ од 100,00 динари по член;

13. за иселениците — повратници, што се населени на територијата на СРМ, редовно пријавени кај надлежниот завод за вработување од член 13 став 1 точка 10 од Законот, во износ од 150,00 динари месечно;

14. за лицата што привремено се вон работен однос додека се пријавуваат кај надлежниот завод за вработување — член 13 точка 8 и 9 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита, кои не стекнале право на материјално обезбедување, во износ од 150,00 динари;

15. за лицата кои се наоѓаат на стручни оспособувања или преквалификација што ги организира заводот за вработување на работниците, во износ од 100,00 динари;

16. за лица кои организацијата пред засновање на работниот однос со нив ги упати како свои стипендијанти за практични работи во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 150,00 динари;

17. за лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии, кои поради тоа го раскинале работниот однос а за тоа време примаат стипендија — 100,00 динари;

18. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги упатил Заводот за вработување на работниците, во износ од 100,00 динари;

19. за брачните другари, односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, 150,00 динари;

20. за југословенските државјани кои согласно постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање со практика — 200,00 динари;

21. за членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на осигуреникот не му престанува работниот однос во работната организација за време на издржување на казната, во износ од 150,00 динари;

22. за членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на претходното осигурување, во износ од 150,00 динари.

Член 2

Обврзници за уплатување на придонесите се:

— за осигурениците под точка 1, 2, 16, 17, 19 и 21 заклучно со точка 22 работните организации во кои осигуреникот работел односно работел и прима стипендија;

— за лицата под точка 3, 4 и 5, како и под точка 7 заклучно со 11, организаторот за спроведување и изведување на акциите односно работите;

— за лицата под точка 6 — Извршниот совет на СРМ;

— за лицата под точка 12 — самите осигуреници вработени во странство или членовите на нивните семејства;

— за лицата под точка 13, 14 и 19 — Заводот за вработување.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од 1 месец, за секој календарски ден ќе се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година.

Бр. 01-1691

13 декември 1977 година

Крива Паланка

Претседател

Благој Китановски, с. р.

73.

Врз основа на член 37 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на седницата на Соборот на делегатите на работниците, корисници на услугите, од 28 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

I

При остварување на здравствена заштита на друго место, надвор од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, осигурените лица имаат право да ги користат средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патниот и II-класа воз во железничкиот сообраќај.

За извршеното патување на начин одреден во претходниот став, на име трошоци за патување, на осигуреното лице се исплатува износ во височина на стварните трошоци.

II

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место, во врска со остварувањето на здравствена заштита, изнесува:

1. 20 динари на подрачјето на општината на Општинската заедница;

2. 80 динари патни и дневни трошоци за Куманово;

3. 100 динари патни и дневни трошоци во СРМ;

4. 170 динари патни и дневни трошоци надвор од СРМ.

За деца до 15 годишна возраст се исплатува надоместок за исхрана и сместување за време на патување и престој во височина од 50% од износите определени во претходниот став.

III

Надоместокот за исхрана и сместување за време на патувањето и престојот од точка 2 на Одлуката ќе се исплатува паушално за секој поминат ден на патување.

Доколку деновите се поврзани за амбулантско-поликлиничко лекување надоместокот за превоз се исплатува во висина на вредноста на една повратна карта.

IV

За осигурено лице кое остварува здравствена заштита патни и дневни трошоци и ноќевање заедно е вкalkулирано во точка 2 и 3.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година.

VI

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита, бр. 01-429 од 30 април 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 21/75).

Бр. 01-1741
20 декември 1977 година
Крива Паланка

Претседател
Благој Китановски, с. р.

74.

Врз основа на член 51 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите од 28 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

I

Осигурениците кои здравствено се осигурени со Законот, според самоуправните општи акти на Заедницата им припаѓа право на помош и спрема за секое новородено дете и тоа:

1. на осигуреник — жена;
2. на осигуреник — маж за случај на породување на неговата брачна другарка која е осигурена како член на неговото семејство;
3. на осигуреник — за случај на породување на било кое женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство.

Помош за новородено дете припаѓа и во случај на породување на женско лице на семејството на кое му е обезбедена здравствена заштита поради тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужување, односно дослужување на воениот рок.

Помош и спрема за секое новородено дете припаѓа и:

1. за дете родено во рок од 3 дена од денот на смртта на осигуреникот, односно од денот на разводот на бракот со осигуреникот од кого го изведува тоа право;
2. за дете на осигуреник родено надвор од брак, ако татковството е утврдено врз основа на признание или со правосилна судска пресуда;
3. за усвоено дете на возраст од 6 месеци на живот, ако за тоа дете претходно не е исплатена помош.

II

Височината на помошта за спрема за секое новородено дете изнесува 350 динари.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр. 01-431 од 30 април

1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 21/75.

Бр. 01-1739
13 декември 1977 година
Крива Паланка

Претседател
Благој Китановски, с. р.

75.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 18, став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 28 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

I

Во случај на смрт на член на семејството, на осигуреникот му припаѓа надоместок на трошоци за закоп во височина од:

1. 650 динари во случај на смрт на осигурено лице до 1 годишна возраст;
2. 1.000 динари во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст;
3. 1.400 динари во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст;
4. 1.800 динари во случај на смрт на осигурено лице над 14 годишна возраст.

Надоместокот на трошоците за закоп на осигуреникот, односно членот на семејството на осигуреникот од точка 1 и 2, 3 и 4 од оваа точка се исплатува на физичкото, односно правното лице што го извршило закопот.

II

Надоместок на трошоците за закоп на осигуреното лице умрено вон оваа општина за време додека боравело таму се определува и исплатува во височина на стварните трошоци за превоз на пренесеното лице до својот дом.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01-430 од 30 април 1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 21/75.

Бр. 01-1738
20 декември 1977 година
Крива Паланка

Претседател
Благој Китановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ

76.

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за избор на делегати и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување — Кавадарци на заедничката седница на сите собори, одржана на 24 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ

1. Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци.

2. Изборите за избор на делегати во Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, во основните организации на здружен труд и работните заедници кои не се формирани како основни организации ќе се одржат на 31. III. 1978 година, а во месните заедници и во заедниците на земјоделците ќе се одржат на 2. IV. 1978 година.

3. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одредени изборни дејствија се смета 13. II. 1978 година.

4. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-131

24 февруари 1978 година

Кавадарци

Претседател,

Петре Шулевски, с. р.

77.

Врз основа на член 23 и 24 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на седницата одржана на 24 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА

1. Во Изборната комисија за избор на делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници во општина Кавадарци се именуваат:

— за претседател Атанас Димов, дипл. правник од Кавадарци,

— за заменик на претседателот Јанев Трајче, секретар во СИЗ на културата — Кавадарци,

— за секретар Ристо Крстев, секретар во СИЗ за социјална заштита — Кавадарци,

— за заменик секретар Драги Иванов, секретар на СИЗ на станувањето — Кавадарци,

— за член Ѓоко Попов, вработен во СИЗ за детска заштита — Кавадарци,

— за заменик член Ване Коцев — вработен во СИЗ за вработување — Кавадарци.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Собранието на општина Кавадарци, бр. 01-909 од 8. III. 1974 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-132

24 февруари 1978 година

Кавадарци

Претседател,

Петре Шулевски, с. р.

78.

Врз основа на член 25 став 2 и 3 и член 24 став 8 од Законот за СИЗ на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 202 точка 6 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 23 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

а) Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците се утврдува на 7,50% бруто, од тоа:

— 7,30% за финансирање редовната дејност на фондот на здравствено осигурување на работниците, и

— 0,20% за финансирање на проширената репродукција т.е. за развој на здравствената дејност.

Стапката 7,30% наменета за финансирање на редовната дејност на фондот за здравствено осигурување на работниците се дели и тоа:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 2,90%,

— за самостојни видови на здравствена заштита — 4,40%.

б) Стапката на придонес за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,70% бруто, од тоа:

— 0,35% за финансирање редовната дејност на фондот за здравствено осигурување на работниците, и

— 0,35% за финансирање развојот на здравствената дејност.

Член 2

Стапката 7,50% ќе се применува на основица бруто личен доход во ООЗТ од стопанство (дејност од 01 до 11) и во ООЗТ од нестопанските дејности (дејност 12, 13 и 14).

Член 3

Стапката 0,70% ќе се применува на основица:

— доход намален со договорните обврски и придонесите и даноците во ООЗТ од стопанството (дејност 01 до 11), и

— бруто личен доход за ООЗТ од нестопанските дејности (дејност 12, 13 и 14).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-873 од 9. 12. 1976 година („Службен весник на СРМ“, бр. 8/77).

Бр. 01-967

23 декември 1977 година

Кавадарци

Претседател,

Петре Шулевски, с. р.

79.

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 23 став 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, Собранието на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на седницата одржана на 23 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Придонесите на здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година се утврдуваат и тоа:

1. За осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски доход) се плаќа:

— по стапка од 20% на катастарски приход (доход) во која се содржани:

— стапка на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита — 6,68%;

— стапка на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови — 13,32%.

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност (паушалисти) се плаќа:

а) за домаќинство — 250,00 дин. (150,00 динари за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и 100,00 динари за правата од здравствена заштита за задолжителните видови);

б) за осигурено лице 100,00 дин. (60,00 дин. за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и 40,00 дин. за правата од здравствената заштита за задолжителните видови).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-968

23 декември 1977 година

Кавадарци

Претседател,

Петре Шулевски, с. р.

80.

Врз основа на член 88 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 21 став 1 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци („Службен весник на СРМ“, бр. 7/76), Собранието на СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на заедничка седница на сите три собори на делегатите одржана на 23 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА ФОНДОТ НА РАБОТНИЦИ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапката за задолжително издвојување на средствата во резервниот фонд на СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци — фонд на работници за 1978 година се утврдува на 3% на основа на вкупни приходи на Заедницата.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-859 од 23. 12. 1976 година („Службен весник на СРМ“, бр. 8/77).

Бр. 01-969

23 декември 1977 година

Кавадарци

Претседател,

Петре Шулевски, с. р.

81.

Врз основа на член 88 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 23 став 1 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, Собранието на СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на заедничка седница на сите три собори на делегатите одржана на 23 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ФОНДОТ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

За обезбедување на финансиска стабилност во работењето и ликвидност во извршувањето на обврските спрема осигурените лица — земјоделци, здравствените работни организации и други организации на кои им се доверува спроведувањето на здравственото осигурување, СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци — фонд на земјоделци издвојува средства во резервен фонд.

Член 2

Средствата за резервен фонд ќе се пресметуваат по стапка од 3% на основа на вкупен приход на СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци — фонд на земјоделци за 1978 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-858 од 23. 12. 1977 година („Службен весник на СРМ“, бр. 8/77).

Бр. 01-970

23 декември 1977 година

Кавадарци

Претседател,

Петре Шулевски, с. р.

82.

Врз основа на член 102 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 23 став 1 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци („Службен весник на СРМ“, бр. 7/76), Собранието на СИЗ

на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на седницата одржана на 23 декември 1977 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ ЗА РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМА НА СОВРЕМЕН ПРОСТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

За обезбедување финансиски средства за финансирање на трошоците за изградба и опрема на современ простор за здравствена заштита од општ интерес за Републиката за 1978 година да се издвојуваат средства во посебен фонд во височина од 1,50%, а ќе се пресметува од основницата што ја сочинуваат вкупните приходи на СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци — фонд на работници.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Бр. 01-957/1

23 декември 1977 година

Кавадарци

Претседател,
Петре Шулевски, с. р.

83.

Врз основа на член 102 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 23 став 1 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци („Службен весник на СРМ“, бр. 7/76), Собранието на СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на седницата одржана на 23 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМА НА СОВРЕМЕН ПРОСТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

За обезбедување финансиски средства за финансирање на трошоците за изградба и опрема на современ простор за здравствена заштита од општ интерес за Републиката за 1978 година да се издвојуваат средства во посебен фонд во височина од 1%, а ќе се пресметува од основницата што ја сочинуваат вкупните приходи на СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци — фонд на земјоделци.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Бр. 01-957

23 декември 1977 година

Кавадарци

Претседател,
Петре Шулевски, с. р.

84.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за СИЗ на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба за основање на СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци („Службен весник на СРМ“, бр. 7/76),

Собранието на СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на заедничка седница на сите три собори на делегатите, одржана на 23 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува основницата за пресметување и плаќање на придонесот на здравственото осигурување и за утврдување на правата за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за кои со Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението не е утврдена основница на придонесот.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци основница за пресметување и плаќање придонес за здравствено осигурување претставува личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

- за квалификуван работник — 1.800,00 динари,
- за полуквалификуван работник 2.000,00 динари,
- за висококвалификуван работник — 2.500,00 динари,
- за домашна помошничка — 1.800,00 динари.

Член 3

За ученици во стопанството односно ученици во училишта за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична работа во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавец, основница е наградата што ја прима ученикот, но не помалку од следниот износ:

- за ученик од прва година — 500,00 динари,
- за ученик од втора година — 700,00 динари,
- за ученик од трета година — 1.000,00 динари.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-857 од 23 декември 1976 година („Службен весник на СРМ“, бр. 8/77).

Бр. 01-965

23 декември 1977 година

Кавадарци

Претседател,
Петре Шулевски, с. р.

85.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, чл. 82, 83 и 84 од Статутот на Заедницата и Одлуката бр. 0601-1865/1 од 20. 12. 1977 година, донесена од Републичката заедница, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 46/77, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на заедничка седница на

делегатите на сите собори, одржана на 24 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И ДНЕВНИЦИТЕ ШТО КЕ СЕ ПРИЗНАВААТ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се одредува начинот на користење превозни средства, условите и начинот на остварувањето на патните трошоци и висината на дневниците на осигурените лица — работници кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место, што ќе се исплатуваат на осигурените лица — работници на товар на средствата на фондовите на Заедницата, а во случаите кога користат здравствена заштита на начин пропишан со Статутот на Заедницата.

I. Надоместок на превозни трошоци

Член 2

Надоместокот на превозни трошоци припаѓа на осигурените лица работници во случаите предвидени со чл. 82, 83 и 84 од Статутот на Заедницата во висина на тарифата за редовните средства на јавниот сообраќај.

Надоместок на трошоци за превоз припаѓа и на осигурени лица кога поради итноста на случајот или здравствената состојба, по налог на лекарската комисија или здравствената организација, превозот е извршен и со други превозни средства.

Во случаи од претходниот став, кога превозот е извршен без претходен налог на лекарот од здравствената организација, оправданоста за превозот со превозните средства дополнително ја цени лекарската комисија на Заедницата.

Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се одредува, по правило, според основната тарифа од редовните превозни средства на јавниот сообраќај:

1. во случај на патување со железница, осигуреното лице има право на полната цена на чинењето на брзи воз (шинобус) од II класа;
2. во речниот и поморскиот сообраќај припаѓа цената за II класа на пловните возила;
3. кога превозот е со автобус припаѓа право на полната цена на чинењето на автобуска карта.

Кога на иста релација постои железнички, бродски или автобуски сообраќај, осигуреното лице има право на надоместок на превозните трошоци по најниската тарифа.

Ако превозот е извршен со сопствено патничко возило надоместокот на трошоците за превоз припаѓа по 1,75 динари од километар, а исплата се врши врз основа на потврда од лекар поединец кој дава мислење за итноста на случајот. Во спротивно, надоместок не следува.

Член 4

Ако осигуреното лице, врз основа на посебни прописи, има право на бесплатно возење со превозни средства на јавниот сообраќај, не му припаѓа надоместок на трошоци за превоз.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува за случаи кога осигуреното лице има право на повластено возење само за одреден број патувања во текот на годината.

Член 5

На осигурено лице кое користи здравствена заштита вон одредбите на Правилникот за начинот на користењето здравствена заштита и други права од здравственото осигурување не му припаѓа надоместок за патни трошоци,

Член 6

Упатот, односно налогот за патување во друго место поради специјалистички преглед, важи само за едно патување.

Доколку лекарот специјалист, до кого осигуреното лице е упатено на прв специјалистички преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, првобитниот упат важи за сите останати прегледи.

Кога осигуреното лице во смисла на претходниот став е упатено односно преземено на амбулантно-специјалистичко испитување и лекување, издадениот налог важи за сето време додека трае испитувањето или лекувањето.

II. Висина на дневниците на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место

Член 7

Висината на дневниците на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место се утврдува:

1. на подрачјето на сопствената општина односно заедница над 20 км — во износ од 50 динари;
2. ако се упатуваат во места на територијата на СР Македонија, а вон подрачјето на Заедницата — 80 динари;
3. ако се упатуваат во Скопје — 90 динари;
4. ако се упатуваат во места надвор од територијата на СР Македонија — 100 динари;
5. ако се упатуваат во другите републички и покраински центри — 150 динари.

За осигурени лица — деца до 7 годишна возраст дневниците изнесуваат 50% од претходниот став.

Дневниците на осигурените лица им припаѓаат во полн износ ако патувањето и престојот во друго место траело повеќе од 12, а помалку од 24 часа, во половина износ ако патувањето траело повеќе од 8, а помалку од 12 часа.

Ако осигуреното лице не користи ноќевање износот од полната дневница што припаѓа за престој подолг од 12 часа се намалува за 30%.

Член 8

Ако се приложи сметката за ноќевање дневницата не се намалува за 30%, но при тоа дневницата и сметката од хотелот заедно не смеат да ја надминат сумата од 350 динари.

Член 9

Барањето за исплата на дневницата стасува првпат нареден ден по завршеното лекување, односно завршеното патување.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. III. 1978 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука број 01-226 од 27. 3. 1975 година.

Бр. 01-127

24 февруари 1978 година

Кавадарци

Претседател,
Петре Шулевски, с. р.

86.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравствено-то осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравство-то и здравственото осигурување — Кавадарци, Со-

бранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување, на седницата одржана на 24 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ПРИВРЕМЕНО ВОН РАБОТЕН ОДНОС ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите на здравственото осигурување на осигурениците привремено вон работен однос за 1978 година.

Член 2

За лицата кои привремено ќе останат вон работен однос и кои во одредениот рок утврден според Законот за материјално обезбедување на привремено безработните ќе се пријават во заедницата за вработување врз основа на што ќе имаат право на материјално обезбедување и здравствена заштита, придонесот за здравствено осигурување ќе се плаќа:

- по стапка од 8,20% на основица бруто износ што служи за материјално обезбедување;
- по стапка од 10,5% на основица нето износ што служи за материјално обезбедување.

Член 3

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува износот исплатен на име паричен надоместок на привремено безработните лица во време за кое се пресметува и исплатува придонесот за здравствено осигурување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01-856 од 8. 12. 1976 година.

Бр. 01-122
24 февруари 1978 година
Кавадарци

Претседател,
Петре Шулевски, с. р.

87.

Врз основа на член 101 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба за основање Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци („Службен весник на СРМ“, бр. 7/76), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на заедничка седница на сите собори, одржана на ден 24 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО (ДЕТАШИРАНИ РАБОТНИЦИ) ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува во висина од 20% на основица нето личен доход.

Посебниот придонес се пресметува одделно за секој осигуреник.

Посебниот придонес се плаќа во валута во која се прима личниот доход.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1978 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01—856 од 8. 12. 1976 година.

Бр. 01-124
24 февруари 1978 година
Кавадарци

Претседател,
Петре Шулевски, с. р.

88.

Врз основа на член 23 од Законот за здравствено осигурување и задолжителни видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 2/71 и 24/73), член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на седницата на сите собори одржана на 24 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите на семејството и другите лица што се осигурени според Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување:

1. ако нема сопствени приходи;
2. ако има сопствени приходи, освен приходите од земјоделие, кои заедно не надминуваат 50% месечно од износот на минимален личен доход утврден со републички пропис;
3. ако има приходи од земјоделие (катастарски приход) кој не го надминува износот од 2.000 динари годишно по член од семејството;
4. ако членот на семејството покрај приходите од земјоделие има и други приходи, а збирот на тие приходи не го надминува збирот на износите од точка 2 и 3 од овој член.

Член 3

Се смета дека осигуреникот го издржува членот на семејството, ако тој член на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување и живее во заедничко семејство со осигуреникот, а во случај на одвоен живот ако на осигуреникот на име издршка му дава најмалку 500 динари месечно.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01-861 од 8. 12. 1976 година.

Бр. 01-123
24 февруари 1978 година
Кавадарци

Претседател,
Петре Шулевски, с. р.

89.

Врз основа на член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, член 39 од Статутот на Заедницата, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 24 февруари 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат видовите на здравствените услуги при чие користење осигурените лица на Заедницата задолжително учествуваат во поднесувањето на трошоците, како и висината на тоа учество.

Член 2

Оваа одлука се применува на осигурените лица на Заедницата, кои се осигурени според одредбите на Статутот на Општинската заедница и Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението.

Осигурените лица од став 1 на овој член не учествуваат во трошоците при користење на здравствени услуги кои имаат карактер на задолжителни видови на здравствена заштита поради несреќа на работа и професионални заболувања предвидени со закон и Статутот на Заедницата.

Член 3

1. Сите лекови — 5,00 динари по еден лек, освен за оние лекови за чија употреба е потребна непосредна интервенција од стручен здравствен работник. Осигурениците се ослободени од утврдена партиципација во износ од 5,00 динари во случај кога цената на пропишаниот лек е пониска од тој износ;

2. Здравствените услуги пружени со цел за естетска корекција на одделни органи или делови на телото, естетски операции на носот, ушните школки, лицето, дојките, операција на брадавица и сл. — со 50% од вредноста на здравствената услуга, освен кога корекциите се потребни за премавнување на функционални и психички оштетувања — психичка надградба и оштетувања предизвикани не по вина на осигуреникот.

За случаите кои треба да се ослободат од учеството во трошоците по оваа точка, треба да се прибави мислење од Лекарската комисија на Заедницата;

3. Здравствените услуги пружени со цел за хируршки корекции на вродени недостатоци и деформации или слични на нив, настанати пред здобивање својство на осигурено лице — со 30% од вредноста на здравствените услуги;

4. Сите здравствени услуги — абортуси за кои не постои апсолутна медицинска индикација — со 50% од вредноста на здравствените услуги;

5. Чевли со протези — 30% од вкупната вредност на стандардите;

6. Ортопедски чевли — 30% од вкупната вредност на стандардите;

7. Нараквици — со 30% од вкупната вредност на стандардите;

8. Сите видови гумени чорапи, освен на осигурените лица од женскиот пол кога носат протези на долните екстремитети — со 40% од вредноста на стандардите;

9. Затеги, суспензориуми и појаси — 20% од вкупната вредност на стандардите;

10. Корсети и мидери — 20% од вкупната вредност на стандардите;

11. Ортопедски влошки — 30% од вкупната вредност на стандардите;

12. Кожни капи — 40% од вкупната вредност;

13. Протези за горни и долни екстремитети (вештачки раце со дланки, функционални продолжетоци и непоставени кожни нараквици), како и протези на долните екстремитети (со навлака за поткинат дел), кога потребата за овие протези настанала пред здобивање својство на осигурено лице — 20% од вкупната вредност;

14. Контактни леки — 40% од вкупната вредност;

15. Очила — 40% од вкупната вредност;

16. Слушни помагала — 20% од вкупната вредност;

17. Привремени и имедијатни протези — 50% од вкупната вредност на стандардите;

18. Заботехничка помош и други забнопротетички средства — 20% од вкупната вредност;

19. Вештачки дојки — 20% од вкупната вредност;

20. Перики — 40% од вкупната вредност;

21. Апарати за говор — 30% од вкупната вредност;

22. Колички — за инвалидизирани лица, кога потребата за нив настанала пред здобивање својство на осигурено лице — 20% од вкупната вредност;

23. Патерици и штапи за инвалидизирани лица, кога потребата за нив настанала пред здобивање својство на осигурено лице — 20% од вкупната вредност;

24. Електронски справи за движење горни и долни екстремитети, кога потребата за нив настанала пред здобивање својство на осигурено лице — 20% од вкупната вредност;

25. За сите пружени здравствени услуги предизвикани во пијана состојба — со 50% од вкупната вредност.

Член 4

Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел на учеството во трошоците по оваа одлука на организацијата која ќе ја изврши услугата, односно која ќе го испорача лекот или помагалото и во случај кога таа организација не склучила договор со Заедницата на осигуреното лице, а има регулирани договорни односи со подрачната заедница на здравственото осигурување.

Член 5

Осигурените лица не учествуваат во трошоците за поправка на помагалото кога на таква поправка имаат право согласно Правилникот за индикациите, за стандардите за материјали и за роковите на траењето на протетичките и ортотичките средства и санитарните справи, за очните и слушните помагала, како и помагалата за овозможување на гласен говор и Правилникот за индикациите за забно-протетичка помош, за стандардите за материјали од кои се изработуваат забнопротетички средства и за роковите на траењето на тие средства („Службен весник на СРМ“, бр. 42/72).

Осигурениците — уживатели на пензија со заштитен додаток и членовите на семејствата кои тие здравствено ги осигуруваат како и осигурениците — лица пријавени во Заедницата за вработување кои примаат материјално обезбедување и членовите на семејствата кои тие ги издржуваат, плаќаат учество во трошоците на здравствените услуги предвидени во член 3 став 1 од оваа одлука, освен услугите од точка 2 на споменатиот став.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. III. 1978 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01-86 од 24. 1. 1977 година.

Бр. 01-125
24 февруари 1978 година
Кавадарци

Претседател,
Петре Шулевски, с. р.

90.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за सामоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 43 и 66 од Статутот на Заедницата, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 24 февруари 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ВО СЛУЧАЈ НА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува надоместокот на личен доход за време на привремена спреченост за работа што им припаѓа на осигурениците под услови утврдени со Статутот на Заедницата ако се:

1. поради болест или несреќа на работа привремено неспособни за работа;
2. спреченост за работа поради одредено лекување или медицинско испитување што не може да се изврши вон редовното работно време на осигуреникот;
3. изолирани како бактерионосители или поради појава на заразни заболувања во нивната средина;
4. определени да негуваат разболен член на потесно семејство или брачен другар — породилка;
5. спречени за работа поради бременост и породување;
6. на работа со скратено работно време заради исхрана на дете во смисла на прописите од Законот за работните односи;
7. определени за придружник на болно лице упатено на лекарски преглед или лекување во друго место.

Член 2

Надоместокот на личниот доход се исплатува во висина на 100% од основот на личниот доход и тоа:

1. за време на привремената спреченост за работа предизвикана со несреќа на работа и заболување од професионални болести;
2. кога осигуреникот е одреден како придружник на болно лице упатено на лекарски преглед или лекување во друго место.

Член 3

Надоместокот на личниот доход поради привремена неспособност за работа во случај на определено лекување во текот на работното време, неопходно лекување поради болест или медицинско испитување, санитарна изолација и друго изнесува:

1. 80% од основот на надоместокот почнувајќи од 31-от ден до 60-от ден на спреченоста за работа;
2. 90% од основот на надоместокот од 61-от ден на спреченоста за работа, па се додека трае таквата спреченост на осигурениците кои го исполнуваат условот на претходното осигурување.

На осигурениците кои не го исполнуваат условот на претходното осигурување надоместокот на личен доход изнесува:

1. 70% од основот за надоместок почнувајќи од 31-от до 60-от ден на спреченоста за работа;

2. 80% од основот за надоместок од 61-от ден на спреченоста за работа, па се додека трае таквата спреченост.

Член 4

За случаите на спреченоста за работа поради нега на болно дете надоместокот изнесува:

1. 80% од основот на личен доход за првите 60 дена за дете до 1 (една) година;
2. 90% почнувајќи од 61-от ден до крајот на спреченоста за работа за дете до една година;
3. 70% за првите 15 дена од спреченоста за работа за дете постаро од една, а помало од 3 години;
4. 80% од основот на личниот доход кога осигуреникот е одреден како придружник на болно лице упатено на лекарски преглед или лекување на друго место.

Член 5

Во случај на спреченост за работа за првите 30 дена кога надоместокот на личниот доход се остварува на товар на средствата на приватниот работодавец, висината на надоместокот изнесува:

1. 80% од основот на надоместокот на осигурениците кои го исполнуваат условот на претходното осигурување;
2. 70% од основот на надоместокот на осигурениците кои не го исполнуваат условот на претходното осигурување.

Член 6

На осигуреник кој остварува право на надоместок на личен доход, за време на лекување во стационарна здравствена организација во која има обезбедено сместување и храна, му се намалува износот на надоместокот на личниот доход и тоа за:

1. 40% ако нема членови на семејството кои по овој статут се осигурени како членови на семејството на осигуреникот;
2. 20% ако има еден осигурен член на семејството;
3. 10% ако има двајца осигурени членови на семејството.

Член 7

Надоместокот на личниот доход утврден со Статутот и оваа одлука не може да биде помал од минималниот личен доход утврден со посебен пропис.

Член 8

Надоместок на личен доход за време на спреченост при работа поради нега на болен член на потесно семејство припаѓа:

- за деца до една година за цело време додека трае спреченоста за работа;
- за деца од 1 до 3 годишна возраст за цело време додека трае спреченоста за работа;
- за деца од 3 до 15 годишна возраст 15 дена, а над 15 годишна возраст 7 дена.
- за нега на брачен другар — породилка 7 дена.

По претходна оценка на лекарска комисија надоместок на личен доход за време на спреченост за работа поради нега на болен член од потесното семејство припаѓа и преку роковите утврдени во претходниот став и тоа:

1. за дете постаро од 3 годишна возраст, а помало од 15 годишна возраст преку 15 дена, а најдолго до 60 дена без прекин;
2. за дете постаро од 15 годишна возраст преку 7 дена, а најмногу до 30 дена без прекин;
3. за нега на брачен другар — породилка преку 7 дена, а најмногу до 15 дена.

Член 9

Надоместок на личен доход за време на отсуство поради бременост и породување на осигуреникот — жена изнесува 100% од основот на надоместокот утврден според член 59 и 62 од Статутот.

На осигуреник — жена која по истекот на отсуството поради бременост и породување, работи со скратено работно време заради хранење на дете

и припаѓа за времето поминато вон работа дел од надоместокот на личен доход во износ кој одговара сразмерно на времето поминато вон работа во однос на полното работно време.

Член 10

На осигурени лица што вршат самостојна дејност надоместок на личен доход поради привремена неспособност за работа им припаѓа од 31-от ден на спреченоста за работа во висина од 80% односно 90% од 61-от ден на спреченоста па сè додека трае спреченоста за работа.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01-241 од 2. IV. 1975 година.

Бр. 01-126
24 февруари 1978 година
Кавадарци

Претседател,
Петре Шулевски, с. р.

91.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, член 90 став 1 и 2 од Статутот на Заедницата и Одлуката бр. 0601-1864/1 од 20. 12. 1977 година, донесени од Републичката заедница и објавени во „Службен весник на СРМ“, бр. 46/77, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на заедничка седница на сите собори, одржана на 24 февруари 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА — РАБОТНИЦИ ПРИ ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот, условите за стекнување и начинот на остварување на правото на трошоците за закоп и посмртна помош, во случај на смрт на осигурено лице на Заедницата на здравството и здравственото осигурување.

Член 2

Надоместокот на трошоците за закоп се утврдува во следните износи:

1. во случај на смрт на осигурено лице до едногодишна возраст — 650,00 динари;
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст — 1.000,00 динари;
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст — 1.400,00 динари;
4. Во случај на смрт на осигурено лице на возраст над 14 години — 1.800,00 динари.

Член 3

Во случај осигуреното лице да умре во странство, за време на привремениот престој во странство, надоместокот од член 1 на оваа одлука се определува и исплатува во висината на стварните трошоци за закоп во таа земја.

Член 4

Надоместокот на трошоците за закоп се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на осигуреното лице.

гуреното лице врз основа на изводот од матичната книга на умрените, потврди за извршениот закоп и здравствената легитимација на умреното осигурено лице.

Во случај осигуреното лице да умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатско-конзуларното претставништво на нашата земја во странство дека закопот е извршен во странство.

Член 5

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на семејството им припаѓа посмртна помош во висина на просечен едномесечен износ од основот — надоместокот на личниот доход од претходната година односно едномесечна последна пензија.

Посмртната помош се исплаќа на членот на семејството кој што го издржувал осигуреникот до неговата смрт.

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош стасува на денот на смртта на осигуреното лице.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. III. 1978 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01-225 од 27. 3. 1975 година.

Бр. 01-130
24 февруари 1978 година
Кавадарци

Претседател,
Петре Шулевски, с. р.

92.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци („Службен весник на СРМ“, бр. 7/76), член 90 став 1 од Статутот на Заедницата, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на заедничката седница на сите собори, одржана на 24 февруари 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот, условите за стекнување и остварување на трошоците за закоп во случај на смрт на осигурени лица — земјоделци од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци.

Член 2

Надоместокот на трошоците за закоп се утврдува во следните износи:

1. во случај на смрт на осигурено лице до 1 годишна возраст — 650,00 динари;
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст — 1.000,00 динари;
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст — 1.400,00 динари;
4. во случај на смрт на осигурено лице над 14 годишна возраст — 1.800,00 динари.

Член 3

Во случај осигуреното лице да умре во странство, за време на привремениот престој во странство, надоместокот од член 2 на оваа одлука се определува и исплатува во висина на стварните трошоци за закоп во таа земја.

Член 4

Надоместокот на трошоците за закоп се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на осигуреното лице врз основа на извод од матичната книга на умрените, потврда за извршениот закоп и здравствената легитимација на умрените лица.

Во случај осигуреното лице да умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатско-конзуларното претставништво на нашата земја во странство дека закопот е извршен во странство.

Член 5

Барањето за исплата на надоместокот на трошоците за закоп стасува на денот на смртта на осигурените лица.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. III. 1978 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи истоимената одлука бр. 506 од 26. 6. 1977 година.

Бр. 01-128

24 февруари 1978 година

Кавадарци

Претседател,

Петре Шулевски, с. р.

93.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравство и здравствено осигурување — Кавадарци, член 88 и 89 од Статутот на Заедницата, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 24 февруари 1978 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување и начинот на остварување правото на помош за спрема на новородено дете која припаѓа на осигурениците на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците и земјоделците — Кавадарци.

Член 2

Висината на помошта за спрема на новородено дете изнесува 320 динари за секое новородено дете.

Помошта за спрема на новородено дете се исплатува доколку се исполнети условите за истата, предвидени во одредбите на Статутот на Заедницата.

Член 3

Помошта за спрема на новородено дете ја исплатува Стручната служба на Општинската заедница врз основа на поднесено барање од страна на осигуреникот.

Кон барањето задолжително се прилагаат следните докази:

— оценка од матичниот лекар — гинеколог според која породувањето ќе уследи во рок од 1 (еден) месец од денот на оценката;

— доказ за усвојување на дете и доказ дека за тоа дете помошта не е исплатена во случај да се користи помошта за спрема кога детето се усвојува;

— потврда од матичната здравствена организација на здружен труд во случај на мртвородено дете.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. III. 1978 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01-224 од 24. 3. 1975 година и бр. 505 од 20. 6. 1977 година.

Бр. 01-129

24 февруари 1978 година

Кавадарци

Претседател,

Петре Шулевски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА
КАВАДАРЦИ****94.**

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Кавадарци, на седницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КАВАДАРЦИ**

1. Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница на физичката култура — Кавадарци.

2. Изборите за избор на делегати во Собранието на Заедницата на физичката култура — Кавадарци, во основните организации на здружен труд и работните заедници кои не се формирани како основни организации ќе се одржат на 31 март 1978 година, а во месните заедници и во заедниците на земјоделците ќе се одржат на 2 април 1978 година.

3. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одредени изборни дејства се смета 13 февруари 1978 година.

4. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-22/6

27 февруари 1978 година

Кавадарци

За претседател,

Малинков Благој, с. р.

95.

Врз основа на член 23 и 24 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Општинската заедница на физичката култура — Кавадарци, на седницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА**

1. Во Изборната комисија за избор на делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници во општина Кавадарци се именуваат:

— за претседател Атанас Димов, дипл. правник од Кавадарци,

— за заменик на претседателот Јанев Трајче, секретар на СИЗ на културата — Кавадарци,

— за секретар Ристо Крстев, секретар во СИЗ за социјална заштита — Кавадарци,

— за заменик секретар Драги Иванов, секретар на СИЗ на станувањето — Кавадарци,
— за член Ѓоко Попов, вработен во СИЗ за детска заштита — Кавадарци,

— за заменик член Ване Коцев, вработен во СИЗ за вработување — Кавадарци.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Собранието на општината Кавадарци, бр. 01-909 од 8. 3. 1974 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-22/7
27 февруари 1978 година
Кавадарци

За претседател,
Малинков Благој, с. р.

96.

Врз основа на член 34 од Законот за самоуправни интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 17 точка 4 од Статутот на Општинската СИЗ на физичката култура — Кавадарци, Собранието на СИЗ на физичката култура, на редовната заедница одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1978 ГОДИНА

Член 1

Сите организации на здружен труд, кои според номенклатурата на дејностите се распоредени во групите 0 и 9 ќе плаќаат придонес на личен доход за финансирање на физичката култура по стапка од 0,30%.

Основица за пресметување на придонесот ќе претставува доходот намален за законските и договорните обврски.

Член 2

Сите организации на здружен труд, кои според номенклатурата на дејностите се распоредени во групите 0 и 9 ќе плаќаат придонес на личен доход по стапка од 0,20% на бруто личен доход.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Бр. 02-22/4
27 февруари 1978 година
Кавадарци

За претседател,
Малинков Благој, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КАВАДАРЦИ

97.

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Кавадарци, на седницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ НА КУЛТУРАТА — КАВАДАРЦИ

1. Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата — Кавадарци.

2. Изборите за избор на делегати во Собранието на Заедницата на културата — Кавадарци, во основните организации на здружен труд и работните заедници кои не се формирани како основни организации ќе се одржат на 31 март 1978 година, а во месните заедници и во заедниците на земјоделците ќе се одржат на 2 април 1978 година.

3. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одредени изборни дејства се смета 13 февруари 1978 година.

4. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-55/1
27 февруари 1978 година
Кавадарци

Претседател,
дипл. инж. Стево Гелевски, с. р.

98.

Врз основа на член 23 и 24 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправни интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Општинската заедница на културата — Кавадарци, на седницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА

1. Во Изборната комисија за избор на делегати во собранијата на самоуправни интересни заедници во општина Кавадарци се именуваат:

— за претседател Атанас Димов, дипл. правник од Кавадарци,

— за заменик на претседателот Јанев Трајче, секретар на СИЗ на културата — Кавадарци,

— за секретар Ристо Крстев, секретар во СИЗ за социјална заштита — Кавадарци,

— за заменик секретар Драги Иванов, секретар на СИЗ на станувањето — Кавадарци,

— за член Ѓоко Попов, вработен во СИЗ за детска заштита — Кавадарци,

— за заменик член Ване Коцев, вработен во СИЗ за вработување — Кавадарци.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение, престанува да важи Решението на Собранието на општината Кавадарци, бр. 01-909 од 8. 3. 1974 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-55/2
27 февруари 1978 година
Кавадарци

Претседател,
дипл. инж. Стево Гелевски, с. р.

99.

Врз основа на член 20 од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 22 точка 5 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Кавадарци, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

1. Сите организации на здружениот труд кои според номенклатурата на дејноста се распоредени

во групата од 1 до 8 ќе плаќаат придонес од доход по стапка од 0,40%.

2. Сите организации на здружениот труд кои според номенклатурата на дејноста се распоредени во групите 0 и 9 ќе плаќаат придонес на бруто личниот доход по стапка од 0,35%.

3. Придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,75%.

4. Придонес од личен доход од занаетчиска дејност по стапка од 3%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, ќе се објави во „Службен гласник на општина Кавадарци“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 02-55/6
27 февруари 1978 година
Кавадарци

Претседател,
дипл. инж. **Стево Гелевски, с. р.**

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ

100.

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци, на седницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ

1. Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци.

2. Изборите за избор на делегати во Собранието на Заедницата за социјална заштита — Кавадарци, во основните организации на здружен труд и работните заедници кои не се формирани како основни организации ќе се одржат на 31 март 1978 година, а во месните заедници и во заедниците на земјоделците ќе се одржат на 2 април 1978 година.

3. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одредени изборни дејства се смета 13 февруари 1978 година.

4. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-29/1
27 февруари 1978 година
Кавадарци

Претседател,
(потпис нечиток)

101.

Врз основа на член 23 и 24 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Општинската заедница за социјална заштита — Кавадарци, на седницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА

1. Во Изборната комисија за избор на делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници во општина Кавадарци се именуваат:

— за претседател **Атанас Димов**, дипл. правник од Кавадарци,

— за заменик на претседателот **Јанев Трајче**, секретар на СИЗ на културата — Кавадарци,

— за секретар **Ристо Крстев**, секретар во СИЗ за социјална заштита — Кавадарци,

— за заменик секретар **Драги Иванов**, секретар на СИЗ на станувањето — Кавадарци,

— за член **Гоко Попов**, вработен во СИЗ за детска заштита — Кавадарци,

— за заменик член **Ване Коцев**, вработен во СИЗ за вработување — Кавадарци.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение, престанува да важи Решението на Собранието на општината Кавадарци, бр. 01-909 од 8. 3. 1974 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-29/2
27 февруари 1978 година
Кавадарци

Претседател,
(потпис нечиток)

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КАВАДАРЦИ

102.

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Кавадарци, на седницата одржана на 24 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ

1. Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница за детска заштита — Кавадарци.

2. Изборите за избор на делегати во Собранието на Заедницата за општествена заштита на децата — Кавадарци, во основните организации на здружен труд и работните заедници кои не се формирани како основни организации ќе се одржат на 31 март 1978 година, а во месните заедници и во заедниците на земјоделците ќе се одржат на 2 април 1978 година.

3. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одредени изборни дејства се смета 13 февруари 1978 година.

4. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-78
24 февруари 1978 година
Кавадарци

Претседател,
Ристо Стефановски, с. р.

103.

Врз основа на член 23 и 24 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Општинската заедница за општествена

заштита на децата — Кавадарци, на седницата одржана на 24 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА

1. Во Изборната комисија за избор на делегати во Собранијата на самоуправните интересни заедници во општина Кавадарци се именуваат:

— за претседател Атанас Димов, дипл. правник од Кавадарци,

— за заменик на претседателот Јанев Трајче, секретар на СИЗ на културата — Кавадарци,

— за секретар Ристо Крстев, секретар во СИЗ за социјална заштита — Кавадарци,

— за заменик секретар Драги Иванов, секретар на СИЗ на станувањето — Кавадарци,

— за член Ѓоко Попов, вработен во СИЗ за детска заштита — Кавадарци,

— за заменик член Ване Коцев — вработен во СИЗ за вработување — Кавадарци.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Собранието на општина Кавадарци, бр. 01-909 од 8. 3. 1974 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-80

24 февруари 1978 година

Кавадарци

Претседател,

Ристо Стефановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПАСИШТА И УТРИНИ — КАВАДАРЦИ

104.

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за избор на делегации и делегати во Собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за управување и користење на пасишта — Кавадарци, на седницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ ЗА ПАСИШТА И УТРИНИ

1. Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница за управување и користење на пасишта — Кавадарци.

2. Изборите за избор на делегати во Собранието на Заедницата за управување и користење на пасишта — Кавадарци, во основните организации на здружен труд и работните заедници кои не се формирани како основни организации ќе се одржат на 31 март 1978 година, а во месните заедници и во заедниците на земјоделците ќе се одржат на 2 април 1978 година.

3. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одредени изборни дејствија се смета 13 февруари 1978 година.

4. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-11

27 февруари 1978 година

Кавадарци

Претседател,

Јордан Трајков, с. р.

105.

Врз основа на член 23 и 24 од Законот за избор на делегации и делегати во Собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Општинската заедница за управување и користење на пасишта и утрини — Кавадарци, на седницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА

1. Во Изборната комисија за избор на делегати во Собранијата на самоуправните интересни заедници во општина Кавадарци се именуваат:

— за претседател Атанас Димов, дипл. правник од Кавадарци,

— за заменик на претседателот Јанев Трајче, секретар на СИЗ на културата — Кавадарци,

— за секретар Ристо Крстев, секретар во СИЗ за социјална заштита — Кавадарци,

— за заменик секретар Драги Иванов, секретар на СИЗ на станувањето — Кавадарци,

— за член Ѓоко Попов, вработен во СИЗ за детска заштита — Кавадарци,

— за заменик член Ване Коцев, вработен во СИЗ за вработување — Кавадарци.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Собранието на општината Кавадарци, бр. 01-909 од 8. 3. 1974 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-12

27 февруари 1978 година

Кавадарци

Претседател,

Јордан Трајков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — КАВАДАРЦИ

106.

Врз основа на член 13 од Статутот на Општинската заедница за вработување Кавадарци и врз основа на член 23 и 24 од Законот за избор на делегации и делегати во Собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 3/78), Собранието на Општинската самоуправна заедница за вработување Кавадарци, на седницата што се одржа на ден 24 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА

1. Во изборната комисија за избор на делегати во Собранијата на самоуправните интересни заедници на општината Кавадарци, се именуваат:

— за претседател Атанас Димов од Кавадарци,

— за заменик претседател Јанев Трајче од Кавадарци,

— за секретар Ристо Крстев од Кавадарци,

— за заменик секретар Драги Иванов од Кавадарци,

— за член Ѓоко Попов од Кавадарци,

— за заменик член Ване Коцев од Кавадарци.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи решението на Собранието на општината Кавадарци бр. 01-909 од 3. III. 1974 година.

Бр. 03-130

1 март 1978 година

Кавадарци

Претседател

инж. Поп — Ицов Јордан, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ

107.

Врз основа на член 14 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита Кавадарци, Собранието на Заедницата, на својата седница одржана на ден 1 февруари 1978 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА КАВАДАРЦИ

Член 1

Сите организации на здружениот труд кои според номенклатурата се распоредени во областите 1 до 8 ќе плаќаат придонес на доход за финансирање на Интересната заедница за социјална заштита Кавадарци по стапка од 0,60%.

Основицата на пресметувањето на придонесот ќе претставува доходот намален за законските и договорните обврски.

Член 2

Сите организации на здружениот труд кои според номенклатурата се распоредени во областите 0 и 9 ќе плаќаат придонес на бруто личен доход по стапка од 0,35%, за финансирање на интересната заедница за социјална заштита Кавадарци.

Член 3

Се воведува придонес од земјоделска дејност по стапка од 0,25% за финансирање на интересната заедница за социјална заштита Кавадарци.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 02-17

2 февруари 1978 година

Кавадарци

Претседател,
Дена Гркова, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КАВАДАРЦИ

108.

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за избор на делегати и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на станување Кавадарци, на седницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ ЗА СТАНУВАЊЕ КАВАДАРЦИ

1. Се распишуваат избори на делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница за станување Кавадарци.

2. Изборите за избор на делегати во Собранието на СИЗ за станување Кавадарци, во основните организации за здружен труд и работните заедници кои не се формирани како основни организации ќе се одржат на 31. III, 1978 година, а во месните заедници и во заедниците на земјоделците ќе се одржат на 2. IV, 1978 година.

3. Како ден од кој почнуваат да течат роковите за преземање одредени изборни дејства се смета 13. II, 1978 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-103

3 март 1978 година

Кавадарци

Претседател,
Петро Трачев, с. р.

109.

Врз основа на член 23 и 24 од Законот за избор на делегати и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собранието на Општинската заедница за станување — Кавадарци, на седницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА

1. Во изборната комисија за избор на делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници во Општина Кавадарци, се именуваат:

— за претседател Атанас Димов — дипл. правник од Кавадарци,

— за заменик на претседателот Јанев Трајче — секретар на СИЗ за култура — Кавадарци,

— за секретар Ристо Крстев — секретар во СИЗ за социјална заштита — Кавадарци,

— за заменик секретар Драги Иванов — секретар на СИЗ за станување — Кавадарци,

— за член Ѓоко Попов вработен во СИЗ за детска заштита — Кавадарци,

— за заменик член Ване Коцев — вработен во СИЗ за вработување — Кавадарци.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение, престанува да важи решението на Собранието на општината — Кавадарци бр. 01-909 од 8. 03. 1974 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-102

3 март 1978 година

Кавадарци

Претседател,
Петро Трачев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — КАВАДАРЦИ

110.

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 22, став 3 од Статутот на СИЗ на основното образование, Собранието на Заедницата на основното образование, на седницата одржана на 24 февруари 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Собранието на Заедницата на основното образование — Кавадарци ги утврди следните стапки на придонеси за 1978 година:

1. придонес од бруто личен доход за основно образование од стопанство и нестопанство по стапка од 6%;

2. придонес за основно образование од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 5,70%;

3. придонес за основно образование од личен доход од самостојно вршење на стопански и професионални дејности по стапка од 13%, а по исклу-

чок за дејностите: угостителска, производно-фур-
нациска, кебапчиска месарска, превозничка, авто-
механичарска, кафеделачка, градежно-претприе-
мачка и слаткарска уште со 5% или 17,00%;

4. данок на промет на стоки на мало 25% од
посебниот данок на промет.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978
година.

Број 01-10/2
24 февруари 1978 година
Кавадарци

Претседател,
Коста Марковски, с. р.

111.

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за
избор на делегации и делегати во собранијата на
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собра-
нието на Општинската самоуправни интересна за-
едница на основното образование Кавадарци, на
седницата одржана на 24 февруари 1978 година,
донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — КАВАДАРЦИ

1. Се распишуваат избори за избор на делегати
во Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница на основното образование — Кавадарци.

2. Изборите за избор на делегати во Собра-
нието на Заедницата за основно образование — Кава-
дарци, во Основните организации на здружен труд
и работните заедници кои не се формирани како
основни организации ќе се одржат на 31. III. 1978
година, а во месните заедници на земјоделците ќе
се одржат на 2. IV. 1978 година.

3. Како ден од кој, почнуваат да течат роко-
вите за преземање одредени изборни дејствија се
смета 13. II. 1978 година.

4. Ова решение влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на СРМ“.

Бр. 01-10/4
24 февруари 1978 година
Кавадарци

Претседател,
Коста Марковски, с. р.

112.

Врз основа на член 23 и 24 од Законот за из-
бор на делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ“, бр. 3/78 — пречистен текст), Собра-
нието на Општинската заедница на основното обра-
зование — Кавадарци, на седницата одржана на
24 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО- ВИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА

1. Во изборната комисија за избор на делегати
во собранијата на самоуправните интересни заед-
ници во општина Кавадарци се именуваат:

— за претседател Атанас Димов, дипл. прав-
ник од Кавадарци,
— за заменик на претседателот Јанев Трајче
— секретар на СИЗ за култура — Кавадарци,
— за секретар Ристо Крстев — секретар на
СИЗ за социјална заштита — Кавадарци,
— за заменик секретар Драги Иванов — секре-
тар на СИЗ за станување — Кавадарци,

— за член Ѓоко Попов вработен во СИЗ за дет-
ска заштита — Кавадарци,

— за заменик член Ване Коцев — вработен
во СИЗ за вработување — Кавадарци.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение, престанува да важи решението на собра-
нието на општина Кавадарци бр. 01-909 од 8. 03.
1974 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на СРМ“.

Бр. 01-10/3
24 февруари 1978 година
Кавадарци

Претседател,
Коста Марковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ- НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО

113.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член
26 од Законот за самоуправните интересни заед-
ници на здравството и здравственото осигурување
 („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска
со член 25 став 1 точка 4 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската заедница на
здравството и здравственото осигурување — Ку-
маново, Собранието на Општинската заедница на
здравството и здравственото осигурување, на сед-
ницата на Соборот на делегатите — корисници на
услугите и Соборот на делегатите на работниците
во организациите на здружен труд што вршат
здравствена дејност — даватели на услугите, одр-
жана на 27 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ- НИЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1978 година се утврдува во висина од 7,5% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапка на придонесот за обезбедување на
задолжителни видови на здравствена заштита од
3% и

— стапка на придонесот за обезбедување на
правата од здравственото осигурување што самос-
тојно ги утврдува Заедницата од 4,5%.

Член 2

За обврзниците на придонесот за здравствено-
то осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на
здравството и здравственото осигурување, на кои
според член 25 став 1 алинеја 2, 4 и 6 од истиот
закон основницата е определена во нето лични при-
мања, стапката на придонесот за здравственото
осигурување се утврдува во висина од 11,00% од
нето основница која содржи:

— стапка на придонесот за обезбедување на
задолжителни видови здравствена заштита од
3,40% и

— стапка на придонесот за обезбедување на
правата од здравственото осигурување што самос-
тојно ги утврдува Заедницата од 6,60%.

Член 3

Стапката на придонесот за здравственото осигурување во случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се утврдува во
висина од 0,50% од определената основница.

Основницата на пресметувањето на придонесот од
претходниот став претставува:

1. остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски односно данокот на доходот за организации на здружениот труд;

2. бруто личен доход на работниците вработени во општествено-политичките организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд.

Член 4

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство за работниците испратени во странство од основните организации на здружениот труд — деташирани работници се определува по стапка од 20% од утврдена основица.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со законски прописи и општи акти на Заедницата.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 03-3089/1
27 декември 1977 година
Куманово

За претседател,
Драган Величковски, с. р.

114.

Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 4 во врска со член 26 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услуги, одржана на 27 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово.

Член 2

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси на здравственото осигурување:

За осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

- а) по стапка од 6% на катастарскиот приход;
- б) по 80,00 динари годишно за секое осигурено лице;

За осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја а се занимаат со земјоделска дејност се плаќа:

- по 200,00 динари за домаќинство.

Член 3

Средствата што ќе се остварат од придонесот за здравственото осигурување на земјоделците се распоредуваат:

- 60% за задолжителни видови на здравствена заштита;
- 40% за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и за другите права и обврски од здравственото осигурување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 03-3090/1
27 декември 1977 година
Куманово

За претседател,
Драган Величковски, с. р.

115.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 12 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на корисниците на услуги — работници и Соборот на давателите на услуги, одржана на 27 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УЧЕСТВО НА ФОНДОТ НА РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ВО 1978 ГОДИНА

Член 1

Фондот на работничкото осигурување во 1978 година ќе учествува со сума од 2.000.000 (два милиони) динари во покривање на трошоците за проширување на задолжителните видови на здравствена заштита на земјоделските осигуреници.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 03-3091/1
27 декември 1977 година
Куманово

За претседател,
Драган Величковски, с. р.

116.

Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, одржана на 27 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци, за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението не е утврдена основицата за придонес.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци основна е личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

— за неквалификувани работници	1.600 — дин.
— за полуквалификувани работници	1.700 — дин.
— за квалификувани работници	2.200 — дин.
— за висококвалификувани работници	2.700 — дин.
— за домашни помошнички	1.600 — дин.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 03-3092/1

27 декември 1977 година

Куманово

За претседател,

Драган Величковски, с. р.

117.

Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите одржана на 27 декември 1977 година, врз основа на член 13 став 1 точка 2 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/74), член 24 точка 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 25 став 1 точка 4 и член 26 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНКИ ЗЕМЈИ СО КОИ НЕ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на придонесот за здравствено осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани вработени во странски земји со кои не се склучени спогодби за здравствено осигурување, а се осигурени кај странски носител на осигурувањето чии членови на потесното семејство постојано живеат на територијата на оваа заедница.

Член 2

Придонесот од претходниот член, обврзниците — југословенски државјани го плаќаат во постојан месечен износ од 120 динари по еден член на семејството.

Член 3

Придонесот се плаќа однапред во полза на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово за здравствено осигурување на работници.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 03-3093/1

27 декември 1977 година

Куманово

За претседател,

Драган Величковски, с. р.

118.

Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на член 23 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/74) и член 25 став 1 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите на семејството и другите лица што се осигурени според Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека член на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување:

1. ако нема сопствени приходи;
2. ако има сопствени приходи, освен приходите од земјоделие, кои заедно не надминуваат 50% месечно од износот на минималниот личен доход утврден со републички пропис;
3. ако има приход од земјоделие (катастарски приход) кој не го надминува износот од 1.000 — динари годишно по член на семејството;
4. ако членот на семејството, покрај приходите од земјоделие има и други приходи, а збирот на тие приходи не го надминува збирот на износите од одредбите на точките 2 и 3 од овој член.

Член 3

Се смета дека осигуреникот го издржува членот на семејството ако тој член на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување и живее во заедничко семејство со осигуреникот, а во случај на одвоен живот — ако на осигуреникот на име издршка му дава најмалку 600 динари месечно.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 03-3094/1

27 декември 1977 година

Куманово

За претседател,

Драган Величковски, с. р.

119.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 25 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на заедничката седница на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 27 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица кои се во работен однос вон од работен однос, а се осигурени по прописите за здравственото осигурување.

Член 2

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за одделни категории на осигуреници што се вон работен однос се плаќаат и тоа:

1. за лица на доброволна и задолжителна практична обука (волонтери и др.) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време, во износ од 100 динари;

2. за учениците во училиштата за занимања во кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 40 динари;

3. за уживателите на постојаната државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 100 динари;

4. за иселениците — повратници додека се редовно пријавени кај надлежната заедница за вработување, во износ од 100 динари;

5. за носителите на Илинденска споменица кои не уживаат илинденска пензија, во износ од 80 динари;

6. за лицата што се привремено невработени, а редовно се пријавуваат кај надлежната заедница за вработување, а имаат право на здравствена заштита, во износ од 80 динари;

7. за странски државјани во служба во меѓународни организации и установи, странски дипломатски и конзуларни претставништва или во лична служба на странски државјани кои уживаат дипломатски имунитет, до колку се здравствено осигурени според меѓународен договор, со колективен договор или доброволно здравствено осигурени, во износ од 400 динари;

8. за југословенски државјани кои согласно со постојните прописи се упатени во странство заради учење односно здобивање со практика, во износ од 100 динари;

9. за лица странски државјани за време на школување, стручно усовршување или на постдипломски студии во Југославија, кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 100 динари;

10. за лицата кои организацијата пред засновувањето на работен однос ги уплати како свои стипендисти на практична работа во други организации заради стручно оспособување и усовршување, во износ од 100 динари;

11. за брачните другари односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравственото

осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, во износ од 180 динари.

Член 3

Придонесите на лицата опфатени во членовите 6 и 7 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесот се утврдува за време по кусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 03-3095/1

27 декември 1977 година

Куманово

За претседател,

Драган Величковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

120.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 и член 18 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 14 став 1 алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита на општина Куманово, Собранието на Самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општина Куманово, на седницата одржана на 27 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување средства на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општина Куманово.

Член 2

Во 1978 година се утврдуваат стапките на придонесите:

1. 0,20% од доходот на основните организации на здружениот труд;

2. 0,20% од личен доход од работен однос од нестопанска дејност;

3. 0,30% од личен доход од земјоделска дејност;

4. 1% од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;

5. 1% од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 0202-160

27 декември 1977 година

Куманово

Претседател,

д-р Божидар Миновски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО**121.**

Врз основа на член 60 точка 4 и член 67 од Законот за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 66 од Статутот на Општинската СИЗ за општествена заштита на децата — Куманово, Собранието на Општинската СИЗ за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 22 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1978 ГОДИНА**

Стапките на придонесите за финансирањето на општествената заштита на децата за 1978 година изнесуваат и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,55‰;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,30‰;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 1‰.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 05-2377

31 декември 1977 година

Куманово

Претседател,

Борис Стојановски, с. р.**ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — КУМАНОВО****122.**

Врз основа на член 9 точка 3 и член 19 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 80 точка 1 алинеја 1, 2, 3, 4 од Статутот на СИЗ на основното образование — Куманово, Собранието на СИЗ на основното образование — Куманово, на седницата одржана на 28 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИ КОРИСНИЦИ ЗА 1978 ГОДИНА**

Стапките на придонесите за финансирање на основното образование и други корисници за 1978 година се утврдуваат и тоа како што следува:

1. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 4,80‰;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 1‰;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 6‰;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 7‰.

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 04-753/XX

28 декември 1977 година

Куманово

Претседател,

Душан Илиќ с. р.**ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО****123.**

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 точка 5 од Статутот на СИЗ на културата и член 9 точка 5 од Самоуправната спогодба за формирање на СИЗ на културата — Куманово, Собранието на СИЗ на културата, на својата четиринаесетта седница одржана на 23 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 1978 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување средства на Самоуправната интересна заедница на културата на општина Куманово.

Член 2

Во 1978 година се утврдуваат стапките:

1. придонес од доходот на ООЗТ, по стапка од 0,40‰;
 2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,40‰;
 3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,60‰;
 4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 2,00‰;
 5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 2,00‰.
- Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 86

23 декември 1977 година

Куманово

Претседател,

Спирко Николовски, с. р.**ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КУМАНОВО****124.**

Врз основа на член 27 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 17 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на физичката култура — Куманово, Собранието на СИЗ на физичката култура, на седницата одржана на 28 јануари 1978 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 1978 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Самоуправната интересна заедница на физичката култура на општина Куманово.

Член 2

Во 1978 година, се утврдуваат стапки на придонеси:

1. придонес од доход на ООЗТ, по стапка од 0,15‰;
2. придонес од бруто л.д. од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,10‰;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,30%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1,00%;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност (интелектуални услуги), по стапка од 1,00%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 177-03/1
26 јануари 1978 година
Куманово

Претседател
Бојан Секирарски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — КУМАНОВО

125.

Врз основа на член 17 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на вработувањето — Куманово, Собранието на Општинската заедница на вработувањето — Куманово, на својата XXIV редовна седница одржана на 29 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1978 ГОДИНА

Член 1

За 1978 година се одредува стапка на придонесот за вработувањето од 0,65% на бруто личните доходи.

Член 2

Придонес за вработувањето според стапката од член 1 на оваа одлука, должни се да плаќаат сите работни и други организации на подрачјето на општината Куманово.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година.

Бр. 02-947/4
29 декември 1977 година
Куманово

Претседател,
инж. Славолуб Јосифовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КУМАНОВО

126.

Врз основа на член 21 став 1 точка 6 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Куманово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружен труд регистрирани како установи, распоредени во областите од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, се должни да плаќаат придонес по стапка од 3,3% применува на доходот и да го внесуваат на сметката на заедницата на станувањето.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход, намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доходот.

Член 2

Организациите и заедниците од областа на културата, социјалната дејност, општествените и државните органи и служби распоредени во областите 9—0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности се должни да плаќаат придонес по стапка од 5% применува на бруто личниот доход и да го внесуваат на сметката на Заедницата на станувањето.

Член 3

Обврзници на придонесот од личен доход по стапка од 5% применува на бруто личниот доход се работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица.

Член 4

Обврзник на придонесот за станбена изградба по стапка од 5% е Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за пензионерите и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став е месечниот износ на пензијата.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од доходот се врши според прописите за данокот на доход на основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, од личниот доход според прописите за даноките на граѓаните.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 03-2861/13
27 декември 1977 година
Куманово

Претседател,
Љубе Јакимовски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО

127.

Врз основа на член 12 од Законот за избор на делегати и делегации во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 3/78), Собранието на Републичката заедница на вработувањето, на седницата одржана на ден 28 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО

1. Се распишуваат избори за делегати во Собранието на Републичката заедница на вработувањето, кој ќе се одржат на ден 17. IV 1978 година.

2. Роковите за изборните дејствија ќе течат од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-3001
28 февруари 1978 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Републичката заедница на вработувањето,
Миливој Димитровски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

128.

Врз основа на член 12 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, број 3 од 1978 година и член 19 од Статутот на Републичката заедница на културата, Собранието на Републичката заедница на културата, на седницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА

I

Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Републичката заедница на културата (во натамошниот текст: Собрание на Заедницата) и за избор на членови на Одборот на самоуправната контрола на Заедницата.

II

Изборите за делегати во Собранието на Заедницата и Одборот за самоуправна контрола на Заедницата ќе се извршат до 17 април 1978 година.

III

Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-307

27 февруари 1978 година

Скопје

Претседател,

дипл. инж. Владимир Поповски, с. р.

129.

Врз основа на член 24 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78) и член 20 од Статутот на Заедницата, Собранието на Републичката заедница на културата, на седницата одржана на 27 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕН И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА

Член 1

Се именуваат претседател, секретар и член и нивни заменици на Изборната комисија на Републичката заедница на културата за територијата на Републиката за избор на делегати во Собранието на Републичката заедница на културата основана за територијата на Републиката и тоа за:

1. претседател: дипл. правник м-р Славко Гелевски — секретар на Републичкиот одбор на Синдикатот за општествена дејност;

2. заменик: дипл. правник Новак Марковски — помошник секретар во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација;

3. секретар: дипл. правник Александар Денковски — Заедница за научните дејности;

4. заменик секретар: дипл. правник Благоја Симоновски — Општа заедница за образование;

5. член: дипл. правник Перо Гулевски — Републичка интересна заедница за вработување;

6. заменик: Велко Андреевски — стручен соработник во Републичката интересна заедница за физичка култура.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Одлуката на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 14/74) за именување претседател и членови на Републичката изборна комисија за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници.

Член 3

Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-308

27 февруари 1978 година

Скопје

Претседател,

дипл. инж. Владимир Поповски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

130.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 23 од Статутот на Заедницата, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје на XXVII-та седница одржана на 21 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување средства на Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје (во натамошниот текст: Заедница).

Член 2

Средства на Заедницата обезбедуваат работните луѓе од:

1. придонес од доходот на основните организации на здружен труд по стапка од 1,10%;

2. придонес од личен доход од работен однос по стапка од 0,90%;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 2,25%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 2,50%;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 2,50%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во Службеното гласило на Заедницата, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 03-840/1

21 декември 1977 година

Скопје

Претседател,

Предраг Кушевски, с. р.

131.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 23 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата

на град Скопје на XXX-та седница одржана на 27. февруари 1978 година, на предлог на Управата за приходи на град Скопје, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката бр. 03-840/1 донесена од Собранието на СИЗ на културата на град Скопје на XXVII-та седница во член 2 став 1 точка 3, се врши измена на стапката и се утврдува нова стапка: „3. Придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,62%“.

Во другиот дел Одлуката не се менува.

Член 2

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 03-122/1
27 февруари 1978 година
Скопје

Претседател,
Предраг Кушевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ

132.

Врз основа на член 34 од Законот за физичка култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 23 од Статутот на Заедницата, Собранието на Самоуправната интересна заедница на физичката култура на град Скопје, на својата XVII седница одржана на 23 декември 1977 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување средства на Самоуправната интересна заедница на физичката култура на град Скопје (во натамошниот текст: Заедницата).

Член 2

Средства на Заедницата обезбедуваат работните луѓе од:

1. придонес од доходот на основните организации на здружен труд по стапка од 0,10;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанство по стапка од 0,10;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,13;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 0,50;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 0,50.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен гласник на Општината на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 03-1553
23 декември 1977 година
Скопје

Претседател,
д-р Миле Миланов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

133.

Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје на заедничка седница на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите на даватели на услугите одржана на 13 јануари 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците се утврдува на 6,8‰ и тоа:

- 3,0‰ за задолжителни видови на здравствена заштита, и
- 3,8‰ за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,5‰.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година.

Бр. 02-2765/1
13 јануари 1978 година
Скопје

Претседател,
Крсте Сарџовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

134.

Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од Законот за определените облици на општествената заштита на децата и член 27 точка 4 од Статутот на СИЗ за општествена заштита на децата на град Скопје, а во согласност со мислењето за измена на инструментите за зафаќање од доходот и личните доходи од кои се алиментира заедничката потрошувачка на град Скопје — на Извршниот совет на Собранието на град Скопје, Собранието на СИЗ за општествена заштита на децата на град Скопје, на својата седница одржана на 27 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот од личниот доход на вработените во стопанството и вонстопанските дејности, се менува од 0,5‰ во 1977 година и се определува на 0,6‰ во 1978 година.

Член 2

Средствата што ќе се реализираат врз основа на стапката на придонесот од 0,6‰ од личниот доход од вработените на подрачјето на град Скопје, ќе се користат за општествена заштита на децата на град Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Број 02-1137
29 декември 1977 година
Скопје

Претседател,
инж. Благородна Горичан, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ

135.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници и член 13 точка 4 од самоуправната спогодба за основање Самоуправна интересна заедница за социјална заштита на град Скопје, одржана на 27 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Досегашната висина на стапките на придонесите за социјална заштита на град Скопје, од доход од стопанството по стапка од 0,50% СЕ МЕНУВА И ЌЕ ИЗНЕСУВА:

„придонес од доход од стопанството по стапка од 0,30%.“

Член 2

Висината на стапката на придонесот од личниот доход од работен однос од нестопанството по стапка од 0,50%, се менува и ќе изнесува:

„Придонес од личниот доход од работен однос од нестопанството по стапка од 0,30%.“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службениот гласник на град Скопје“ а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 357
27 декември 1977 година
Скопје

Претседател,
инж. Надежда Спиркоска, с. р.

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — СКОПЈЕ

136.

Врз основа на член 18 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето и за материјалното обезбедување за време на привремената безработност („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), член 13 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на вработувањето Скопје, Собранието на Општинската заедница на вработувањето — Скопје, на седницата одржана на 9 јануари 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Стапката на придонесот за вработување на подрачјето на град Скопје се утврдува на 0,60%.

Член 2

Придонес за вработување плаќаат:

— работниците — членови на Општинската заедница на вработувањето — Скопје,

— работниците и работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните ако сакаат да остварат право на паричен надоместок според законските прописи и општите акти на Заедницата,

— југословенските работници вработени во држави со кои СФР Југославија нема склучено спогодба за осигурување во случај на безбедност ако сакаат да остварат право на паричен надоместок за време на привремената безработност по враќањето од странство според одредбите на Законот.

Член 3

Придонесот за вработување го пресметуваат и уплатуваат:

— организациите, за своите работници,

— работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните, за работниците вработени кај нив и за себе ако и самите се обврзници на придонесот,

— југословенските работници вработени во странство кои се обврзници на придонесот.

Член 4

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за вработување е личниот доход на работниците во кој се содржани и придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход).

Член 5

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застареноста и присилната наплата, како и казнените одредби што се однесуваат на пресметувањето и уплатувањето на придонесите од личниот доход за сите корисници на општествени средства кои исплатуваат личен доход како и за работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните, се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 6

Со донесувањето на оваа одлука се става вон сила Одлуката за утврдување стапката на придонесот за вработување на подрачјето на Општината на град Скопје бр. 02-1138/1 од 27. II. 1976 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 02-5398/3
9 јануари 1978 година
Скопје

Претседател,
(потпис нечиток)

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

137.

Врз основа на член 198 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Свети Николе („Службен весник на СРМ“ бр. 21/77), Собранието на Заедницата, на заедничката седница на сите три собори, одржана на 28 февруари 1978 година, донесе

СТАТУТАРНА ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Во Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Свети Николе, во член 187 точка 1 и 3 се изменува бројот на делегатите на Собранието и треба да гласи:

„Вкупниот број на делегатите на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување ќе брое 35 делегати од кои: — Соборот на корисниците на услугите — работници ќе го сочинуваат 19 делегати, избрани од работните луѓе во организациите на здружениот труд и работните заедници, општествено-политичките организации и здруженија во кои функцијата на делегација ја вршат нивните избрани тела и работни луѓе и граѓаните во месните заедници. — Соборот на давателите на услугите ќе го сочинуваат 8 делегати избрани во здравствените работни организации и општествените организации кои вршат услуги на осигурениците“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 10/9
28 февруари 1978 година
Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

138.

Врз основа на член 20 и 23 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 19 и 24 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Свети Николе, Собранието на Заедницата на заедничката седница на трите собори, одржана на 28 февруари 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА ПОШИРОКО СЕМЕЈСТВО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА ТОА СЕМЕЈСТВО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“ БР. 11/75)

I

Во членот 3 бројката „500“ се заменува со бројката „2000“. Во членот 4 бројката „200“ се заменува со бројката „300“.

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 10/6
28 февруари 1978 година
Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — КРАТОВО

139.

Врз основа на член 9 точка 3 и член 12 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 13 став 1 точка 3 од Статутот на Собранието на СИЗ на основното образование Кратово, Собранието на Самоуправната интересна заедница на основното образование — Кратово, на седницата одржана на 25 јануари 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИНАТА КРАТОВО ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Висината на стапките на придонесот за основното образование — Кратово за 1978 година, по кои

ќе се врши пресметување и уплатување изнесуваат:

1. придонес од личен доход од работен однос 4,70% (сметано на бруто личен доход);
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност 1%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност 10%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност 10%.

Член 2

Придонесот за основното образование на општината Кратово (член 1 од оваа одлука) ќе се пресметува и уплатува согласно член 19 став 1 алинеја 2, 3, 4 и член 21, 22 и 23 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), а во врска со член 13 од Законот (сојузен) за применување на прописите и за решавање на судирите на републичките односно покраинските закони во областа на даноците, придонесите и таксите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 36/75).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, „Службен гласник на општина Кратово“, а ќе се применува од 1 февруари 1978 година.

Бр. 14
25 јануари 1978 година
Кратово

Претседател,
Петре Петров, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СТРУМИЦА

140.

Врз основа на член 14 став 1 алинеја 11 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, а по предлог на Извршниот одбор на Заедницата, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 25 јануари 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СТРУМИЦА, ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност според кои ќе се обезбедуваат средства на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата.

Член 2

Стапките на придонеси што ќе се плаќаат на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, изнесуваат:

- придонес на личен доход од работен однос по стапка од 0,80%;
- придонес на личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,50%;
- придонес на личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 0,80%;
- придонес на личен доход од самостојно вршење нестопанска дејност по стапка од 0,80%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година, со објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-11/1

25 јануари 1978 година

Струмица

Претседател,

Томе Андреев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП**141.**

Врз основа на член 20 од Законот за основање на самоуправни интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 23 од Статутот на Заедницата на културата на општината — Прилеп, Собранието на Заедницата на културата, на седницата одржана на 3 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ РАБОТНИ ЛУЃЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП ЗА 1978 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личниот доход на работниците и на другите работни луѓе по основ на кој се обезбедуваат средства за Заедницата на културата на општината Прилеп.

Член 2

Стапките на придонесите од личниот доход на работниците и на другите работни луѓе по основ на кој се плаќаат средства на Заедницата на културата изнесуваат:

— Придонес од личен доход од работен однос по стапка од 0,18%,

— Придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,60%,

— Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 2%,

— Придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 2%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 03-12/1

3 февруари 1978 година

Прилеп

Претседател,

Димче Атанасоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА**142.**

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 26 точка 7 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница во Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и

Соборот на делегатите даватели на услугите, на седницата одржана на 27 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат основици за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и правата од здравственото осигурување за лица вработени кај приватните работодавци на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, за кои со Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување не се утврдени основици.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на правата од оваа осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци претставува договорениот личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот, кој не може да биде помал од: — за неквалификуваните работници и домашните помошнички во висина на минималниот личен доход во Републиката утврден со посебни прописи:

2.000,00 динари за полуквалификувани работници;

2.400,00 динари за квалификувани работници;

3.000,00 динари за висококвалификувани работници.

Член 3

За учениците во училиштата за средно образование кои покрај училишната изведуваат и практична настава во работна организација на здружениот труд или кај приватен работодавец, основица за остварување правото од здравственото осигурување претставува наградата што ја прима.

Оваа основица не може да биде помала од:

300,00 динари за ученици од прва година;

400,00 динари за ученици од втора година;

500,00 динари за ученици од трета година;

600,00 динари за ученици од четврта година.

Член 4

Доколку утврдените основици со член 2 од оваа одлука се пониски од минималниот личен доход, истите ќе се утврдат во висина на минималниот личен доход утврден со посебни прописи за тековната година.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката 02-број 47/43 од 29 декември 1976 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1978 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

02-број 47/51

27 декември 1977 година

Битола

Собор на делегати корисници на услуги — работници

Претседател,

Томе Дранговски, с. р.

Собор на делегати даватели на услуги

За претседател,

д-р Михајло Маргаритов, с.р.

Собрание на ОЗЗЗО —

Битола

Претседател,

Дорче Спировски, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за стапките на додатниот придонес за инвалидско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што настанале во врска со инвалидност над утврдениот просек за 1978 година, објавена во „Службен весник на СРМ бр. 46/77, страна 1074/1075 од 31. XII. 1977 година, под точка II се поткраднале извесни грешки во групите на дејности, поради што се дава

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО НАСТАНАЛЕ ВО ВРСКА СО ИНВАЛИДНОСТА НАД УТВРДЕНИОТ ПРОСЕК ЗА 1978 ГОДИНА

Во точката II, во групите на дејности под I бројката „020“ се брише, а во групата на дејности под II бројката „0500“ се заменува со бројката „0501“.

Бр. 05-2045/1-77
31 јануари 1978 година
Скопје

Од Заедницата на пензиското
и инвалидското осигурување
на Македонија

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО

143.

Врз основа на член 4 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 45/77) и член 253 од Статутот на општината Куманово, Собранието на општината Куманово, на одделни седници, со рамноправно учество на Соборот на здружениот труд, Општествено-политичкиот собор и Соборот на месните заедници, одржани на 17 февруари 1978 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат видовите, висината и начинот на плаќањето на општинските даноци што ги плаќаат работните луѓе и граѓаните за задоволување на општите општествени потреби.

Член 2

Во постапката на обложите, книжењето и наплата на општинските даноци се применуваат одредбите од Законот за даноците на граѓаните, прописите донесени врз основа на тој закон и одредбите на оваа одлука.

Член 3

Годишните основици за пресметување на данокот се заокружуваат на цели 10 динари, на тој начин што износот до 5 динари се заокружува надолу, а износот над 5 динари се заокружува нагоре.

Ако вкупниот облог со данок не надминува 30 динари, не се врши облог со данок.

II. ВИДОВИ НА ДАНОЦИ

Член 4

Даноци што се плаќаат од личните доходи се:

1. данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност;

2. данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност; и

3. данок од личен доход од авторски права.

Даноци што се плаќаат на приходите се:

1. данок на приходи од имот и

2. данок на добивка од игри на среќа.

Даноци што се плаќаат на имотот и имотните права се:

1. данок на имот и

2. данок на наследство и подароци.

III. ВИСИНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕТО НА ДАНОЦИТЕ

1. Данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност

Член 5

Данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност (во натамошниот текст: данок од земјоделство), се плаќа по пропорционални и различни стапки по групи на катастарски општини во зависност од тоа дали на обврзниците земјоделството им е единствено занимање, условите за стопанисување, односно квалитетот на земјата, наводнување на културите, начинот на обработката, реализацијата на производството, комуникациите, близината на пазарот и другите околности.

Во зависност од условите од претходниот став на овој член катастарските општини се определуваат во три групи, и тоа:

1. во првата група: Агино Село, Бедиње, Биљановце, Брзак, Вакав, Горно Којнаре, Долно Којнаре, Доброшане, Куманово, Лопате, Липково, Ново Село, Љубодрог, Матејче, Опае, Оризаре, Отља, Проевце, Пчиња, Речица, Романовце, Режановце, Студена Бара, Слупчане, Тромега, Табановце, Умин Дол, Черкеско Село и Шупли Камен;

2. во втората група: Винце, Војник, Ваксинце, Биштица, Габреш, Градиште, Довезенце, Дл'га, Зубовце, Јачинце, Карабичане, Косматац, Клечовце, К'шање, Кучкарево, Кутлибег, Кокосиње, Лојане, Младо Нагоричане, Никуљане, Новоселане, Никуштак, Орашац, Ропалце, Старо Нагоричане, Сопот, Стрезовце, Скачковце, Челопек и Четирце; и

3. во третата група се определуваат катастарските општини од ридско-планинските подрачја, и тоа: Алгуња, Алашевце, Аљинце, Арбанашко, Брешко, Буковљане, Бајловце, Бељакотце, Белановце, Враготурце, Врачовце, Глажња, Гошинце, Драгоманце, Длабочица, Дејловце, Дренак, Добрача, Думановце, Жегљане, Желувино, Живиње, Злокукане, Извор, Коинце, Карловце, Кокино, Канарево, Колицко, М'гленце, Малотино, Макреш, Мургащ, Осиче, Орах, Облавце, Пелинце, Пузаљка, Пезово, Рамно, Ругинце, Ранковце, Руница, Стрновац, Степанце, Стража, Стрима, Сушево, Цветишница и Цвиланце.

Данок од земјоделство во смисла на став 1 и 2 од овој член се плаќа, и тоа:

1. за обврзниците на кои земјоделството им е единствено занимање:

- во првата група, по стапка од 2,55‰;

- во втората група, по стапка од 1,55‰;

- во третата група, по стапка од 1,05‰;

2. за обврзниците на кои земјоделството не им е единствено занимање:

- во првата група, по стапка од 3,05‰;

- во втората група, по стапка од 2,05‰.

Член 6

Се ослободуваат од плаќање на данок од земјоделство обврзниците чиј катастарски приход не преминува 300 динари.

Член 7

Се ослободуваат од плаќање на данок од земјоделство за време од 5 години лицата што поминале на работа во странство најмалку 3 години со членовите на своето семејство, доколку тие и членовите на домаќинството се занимаваат со земјоделство.

Член 8

На даночните обврзници на данок од земјоделство, кои земјиштето или дел од земјиштето односно средствата за работа и својот труд ги здружуваат и трајно соработуваат со земјоделската организација на здружен труд, при што го здружуваат правото на сопственост на здружените средства, им се намалува обложениот данок за секоја обложна година за која со договор се воспоставени такви односи, и тоа:

1. на обврзниците на кои земјоделската организација ќе им изврши услуги: орање, браносување, сеене и жетва на поодделни земјоделски култури, чија вкупна вредност на тие услуги ќе изнесува над 5.000 динари, 20%;

2. на обврзниците на кои земјоделската организација ќе им изврши, покрај услугите наведени во претходната точка, и снабдување со репроматеријали: семенски материјал, вештачки ѓубрива и препарати за заштита на поодделни култури, чија вкупна вредност на тие услуги и репро-материјали ќе изнесува над 10.000 динари, 30%;

3. на обврзниците кои ги исполнуваат условите под точка 1 и 2 на овој член и ќе одгледуваат најмалку три расни крави или 50 овци, и пазарните вишоци на земјоделските производи ќе ги реализираат преку организацијата што им извршила земјоделски услуги, 40% и

4. на обврзниците кои земјоделската механизација и другите средства за работа и својот труд ќе ги здружат или трајно ќе соработуваат со земјоделската организација со која ќе здружат најмалку 1 хектар сопствена земја, со цел за подигање на овошни или лозови насади, односно за заедничко производство на други земјоделски култури и да се членови на задругата односно друга организација на здружениот труд, 50%.

Член 9

За остварување на правото за даночно олеснување пропишано во претходниот член, обврзникот е должен кон барањето да приложи договор за воспоставување на деловни односи со организацијата на здружениот труд, а за олеснувањата од точка 3 и потврда од Центарот за унапредување на индивидуалното земјоделство дека одгледува пропишан број на добиток.

Даночните олеснувања, пропишани во претходниот член се даваат во наредната година за претходната година во која се исполнети пропишаните услови, ако обврзникот поднесе барање со потребната документација до 15 февруари во годината за која се врши облогот.

2. Данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност

Член 10

Данокот од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност (во натамошниот текст: данок од стопанска и професионална дејност), за обврзниците што се обложуваат според вистинскиот доход се плаќа по дејности, и тоа:

1. угостителска, печење и мелење на кафе и сурогати на кафе, производство на леб, производство на бели печива — мекичари, и адвокати, по стапка од 6%;

2. останати дејности, по стапка од 3%.

Член 11

Покрај определените дејности во Законот за даноците на граѓаните, обврската за водење на работни книги се пропишува уште за следниве дејности: стаклорезачка, каменорезачка, трскарска, производство и обработка на црева, лимаро-браварска, како и на обврзниците на кои во претходната година им е утврдена основницата на данокот повеќе од 50.000 динари.

Член 12

Се ослободуваат од обврска за евидентирање на прометот преку регистарската каса обврзниците од дејностите: угостителска, слаткарска и печење и мелење кафе и сурогати на кафе на кои во претходната година им е утврдена основницата на данокот помалку од 200.000 динари.

Член 13

На даночните обврзници кои самостојно вршат редовно занаетчиски дејности ќе им се намали даночната основница на данок од стопанска дејност кои ќе вложат лични средства над 20.000 динари за набавка на основните средства за модернизација и проширување на дејноста, во висина на набавените средства, но најмногу до 50% од утврдената основница.

Намалувањето на даночната основница во смисла на претходниот став од овој член се врши по барање на обврзникот за годината во која е набавено средството.

Доколку средствата од став 1 на овој член се отуѓат за време од три години од денот на набавката, даночниот обврзник што го користел олеснувањето, дополнително ќе се задолжи со соодветниот данок.

Член 14

Данок од стопанска и професионална дејност во годишен паушален износ плаќаат обврзниците на кои не може да им се утврди вистинскиот доход поради мал обем на работењето и посебните услови и начинот на вршењето на поодделни дејности.

Висината на годишниот паушален износ на данокот од стопанска и професионална дејност на обврзниците од претходниот став на овој член изнесува:

1. за вршење услуги со комбајни и вршалици — до 15.000 динари;

2. за вршење услуги со трактори — од 1.000 до 5.000 динари;

3. за свештеници и оци од вршење на чинадејство — од 500 до 3.000 динари; и

4. за сите останати стопански и професионални дејности што не се наброени во претходните точки — од 500 до 5.000 динари.

Висината на данокот во годишен паушален износ во смисла на претходниот став на овој член за секој обврзник се утврдува во зависност од: видот на дејноста и обемот на работата (дали дејноста се врши редовно, споредно, односно преку времено или сезонски), цените на услугите и производите, местото и условите каде се врши дејноста, опременост на работилницата, односно средствата за вршење на дејноста, како и други околности што се од влијание за остварување на приходите.

Член 15

Се ослободуваат од плаќање на данок од стопанска дејност за време од 3 години лицата што поминале на работа во странство најмалку 3 години со членовите на своето домаќинство, под услов занаетчиската и другата стопанска дејност да започнат да ја вршат најдоцна една година по враќањето од странство и да не користат дополнителен труд од други лица.

Член 16

Данок од стопанска и професионална дејност во процент од секој поодделно остварен бруто приход се плаќа, и тоа:

1. на приходите на застапниците на Југословенската лотарија од продажба на лозови и на приходите од игри на среќа; на приходите од продажба на весници, книги, списанија и други публикации; на приходите на собирачите на отпадочите кои се продаваат на организациите на здружен труд; на приходите што ги остваруваат судски толкувачи и други вешти лица; застапниците на осигурителните заводи и инкасанти за наплата на комуналниот придонес и слично, по стапка од 10%;

2. на приходите кои произлегуваат од граѓанско-правен однос по основ работа — договор за дело, доколку не се наброени во претходната точка, по стапка од 40%; и

3. за сите останати приходи што ги остваруваат граѓаните што не се наброени во претходните точки, по стапка од 20%.

Член 17

Се ослободуваат од плаќање на данок од стопанска и професионална дејност во процент од секој коодделно остварен бруто приход лицата кои остваруваат приходи: од набљудување кај хидрометеоролошки станици, од испалување противградобијни зрна, од пошумување на голините, од спортските организации, од Општинскиот туристички сојуз и од Берберско-фризерската задруга „Боро Менков“ — Куманово.

3. Данок од личен доход од авторски права

Член 18

Данок од личен доход од авторски права се плаќа по следниве стапки:

— 15% за личните доходи остварени од научни, литературни, публицистички, кинематографски, композиторски творби, ликовни творби (сликарски, вајарски, архитектура, графика) и творби од сите области на применетата уметност и индустриското обликување;

— 20% од личен доход остварен од останатите авторски права; и

— 25% од приходите остварени од авторски права од лица врз кои е пренесено авторско право.

Член 19

Нужните трошоци за остварување на личниот доход од авторски права се признаваат во висина, и тоа:

— 35% од бруто остварениот приход за научни, литературни, публицистички, кинематографски и композиторски творби;

— 45% од бруто остварениот приход од ликовни творби (сликарски, вајарски, архитектура, графика) и творби од сите области на применетата уметност и индустриското обликување; и

— 20% од бруто остварениот приход за останатите авторски права.

Член 20

Данок од авторски права при секоја исплата на личниот доход (данок по одбивање) се плаќа по стапка од 15%.

4. Данок на приходи од имот

Член 21

Данок на приходи од имот се плаќа:

Ако основницата изнесува		По стапка
преку	до	
	20.000 динари	25%
20.000	30.000	30%
30.000	40.000	35%
40.000	50.000	40%
50.000	—	50%

Член 22

Како нужни трошоци за одржување на згради, делови од згради и други градежни објекти се признаваат во висина од 15% од бруто годишен износ на наемнината односно закупнината.

Член 23

Данок на приход од имот во процент од секој поодделно остварен бруто приход за приходите остварени од награди од општествено-правни лица, како и за приходите од издавање легла преку туристички организации се плаќа по стапка од 25%.

Член 24

Данок на приходи од имот во годишен паушален износ се плаќа на приходи од повремено или сезонско издавање наместени соби, и тоа:

- за еднокреветна соба — 200 динари,
- за двокреветна соба — 300 динари,
- за трикреветна соба — 400 динари
- за четирикреветна соба — 500 динари.

Член 25

При облог со данок на приходи од имот, на обврзниците им се признава ослободување односно олеснување на обложениот данок, и тоа:

1. обврзниците кои немаат други приходи во домаќинството и способни членови за работа во смисла на Законот за даноците на граѓаните, а остварениот годишен приход од имот не преминува 500 динари месечно по член на домаќинството, целосно се ослободуваат од обложениот данок;

2. на обврзниците кои немаат други приходи во домаќинството, а имаат способни членови за работа, чиј годишен приход од имот не преминува 500 динари месечно по член на домаќинството, обложениот данок им се намалува за 50% и

3. на обврзниците кои покрај приход од имот, имаат и други приходи, но вкупниот годишен приход од сите извори не преминува 500 динари месечно по член на домаќинството, обложениот данок им се намалува за 30%.

Ослободувањето и олеснувањето од плаќањето на данокот на приходи од имот предвидени во овој член се утврдуваат врз основа на писменото барање што го поднесува обврзникот до органот за приходи.

5. Данок на добивка од игри на среќа

Член 26

Данок на добивка од игри на среќа се плаќа по стапка од 10%.

6. Данок на имот

Член 27

Данок на имот во сопственост на граѓаните се плаќа и тоа:

1. за станбени згради и станови — 10 динари по 1 м² корисна станбена површина;

2. за згради за одмор и закрепнување (викенд куќи) — 15 динари по 1 м² корисна површина и

3. за деловни простории — 20 динари по 1 м² корисна деловна површина.

За деловните згради односно простории во кои самите сопственици вршат самостојна стопанска и професионална дејност, данокот е понизок за 50% од определениот износ, односно 10 динари по 1 м² корисна деловна површина.

На обврзниците на кои им е признаено ослободување односно олеснување на данокот на приходи од имот, под исти критериуми пропишани со оваа одлука им се признава и право на ослободување и олеснување на данокот од имотот.

Член 28

На зградите за одмор и закрепнување (викенд куќи) и деловните згради, се плаќа данок на имот без оглед во кои населени места се наоѓаат зградите.

Член 29

Под корисна станбена површина во смисла на членот 27 од оваа одлука се смета вкупната површина на соби, кујни, претсобја, ходници, салони, бањи, поткровни мансарди, освен внатрешни скали, тавански простории, доколку не се користат како мансарди, отворени балкони, тераси, визби и гаражи.

Во деловната корисна површина се смета вкупната површина на деловната просторија, освен магацинскиот простор.

Член 30

Се ослободуваат од плаќање на данок на имот обврзниците што имаат сопствена станбена зграда односно стан до 80 м² корисна станбена површина, доколку ги користат за своите сопствени потреби.

Член 31

Данокот на имот за товарни патни моторни возила и комби возила — фургони, се плаќа во годишен износ по 1.000 динари по тон на носивост, а за тракторски приколки по 500 динари за секој тон носивост.

Данокот на товарните патни моторни возила и комби возила-фургони се плаќа сразмерно на носивоста, така што за секој започнат тон до 500 кг. данокот изнесува 50⁰/₀ од износот во став 1 од овој член, а над 500 кг. до наредниот тон на носивоста се плаќа како за цел тон.

7. Данок на наследство и подарок

Член 32

Данок на наследство за згради се плаќа по следниве стапки, и тоа:

Ако основницата изнесува		По стапка	
преку	до	II нас. ред	Ост. нас. ред.
100.000	100.000	4 ⁰ / ₀	6 ⁰ / ₀
200.000	200.000	6 ⁰ / ₀	8 ⁰ / ₀
300.000	300.000	8 ⁰ / ₀	10 ⁰ / ₀
400.000	400.000	10 ⁰ / ₀	13 ⁰ / ₀
500.000	500.000	13 ⁰ / ₀	15 ⁰ / ₀
600.000	—	15 ⁰ / ₀	20 ⁰ / ₀

Данок на наследство за земјиште се плаќа по следниве стапки, и тоа:

Ако основницата изнесува		По стапка	
преку	до	II наследен ред	Остан. насл. ред.
10.000	10.000	4 ⁰ / ₀	6 ⁰ / ₀
20.000	20.000	6 ⁰ / ₀	8 ⁰ / ₀
30.000	30.000	8 ⁰ / ₀	10 ⁰ / ₀
40.000	40.000	10 ⁰ / ₀	13 ⁰ / ₀
50.000	50.000	13 ⁰ / ₀	16 ⁰ / ₀
60.000	60.000	16 ⁰ / ₀	19 ⁰ / ₀
70.000	70.000	19 ⁰ / ₀	22 ⁰ / ₀
80.000	—	22 ⁰ / ₀	25 ⁰ / ₀

Член 33

Данок на подарок на земјиште и градежни објекти (згради) се плаќа на вкупна вредност по следниве стапки:

Ако прометната вредност по 1 м² изнесува:

На земјиште		Стапки	На град. објек. (згради)		Стапки
преку	до		преку	до	
20	20	6 ⁰ / ₀	1.000	1.000	8 ⁰ / ₀
30	30	9 ⁰ / ₀	2.000	2.000	10 ⁰ / ₀
40	40	12 ⁰ / ₀	3.000	3.000	12 ⁰ / ₀
50	50	15 ⁰ / ₀	4.000	4.000	14 ⁰ / ₀
60	60	18 ⁰ / ₀	5.000	5.000	16 ⁰ / ₀
70	70	20 ⁰ / ₀	6.000	6.000	18 ⁰ / ₀
80	80	—	—	—	20 ⁰ / ₀

IV. ПОСТАПКА ЗА НАПЛАТА НА ДАНОК

Член 34

Помалите износи на обложениите даноци, освен данок по одбивање и данок од вкупен приход на граѓаните се плаќаат како што следи:

— обложениот данок до 200 динари се плаќа по една рата и

— обложениот данок до 500 динари се плаќа во две еднакви полугодишни рати.

За стасаност на данокот и рокот на наплатата ќе се применуваат одредбите од Законот за даноците на граѓаните.

Член 35

Трошоците за секој излез на извршителите во врска со пописот, пленидбата и продажбата на попишаните предмети изнесуваат 100 динари за еден работник.

Член 36

Трошоците на проценителите и сведоците се плаќаат по час, во зависност од месечната заработувачка, а ако не се во работен однос се плаќаат дневно по 100 динари.

Член 37

На чуварот му припаѓа надоместок за трошоците во врска со чувањето на предметите предадени во висина на вистинските трошоци за пренесување до местото на чувањето, исхраната на добитокот, а за чување на предметите по 50 динари за секој започнат ден.

V. ЕМСТВО

Член 38

На обврзниците што вршат угостителска, кафе-мелачка и превозничка дејност со товарни патни моторни возила ќе им се издава одобрение за вршење на дејноста ако најмалку двајца граѓани жители на подрачјето на општина Куманово дадат писмена изјава со која емчат за исплата на нивните даночни обврски.

Изјавата од претходниот став во писмена форма се заверува од Општинскиот суд, а емците се должни да поднесат доказ за сопственост на имотот со кој емчат за исплата на обврските на обврзникот.

Емството може да се однесува на подвижен и недвижен имот и на готови пари.

Висината на емството ќе се утврдува на просечно годишно задолжение на еден обврзник во бранжата за која се бара одобрението.

Еден примерок од изјавата за емството се доставува до надлежниот орган на Општината за давање на одобрение за вршење на определена дејност и еден примерок на Управата за приходи.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 39

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за општинските даноци на граѓаните, бр. 07-11544/1 од 31. 1. 1977 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 10/77.

На облогот со даноците за 1977 година, што се врши назазад во 1978 година, ќе се применуваат прописите што биле во важност до влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 40

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година и ќе се објави во „Службен гласник на општина Куманово“ и „Службен весник на СРМ“.

Бр. 07-1745/1

17 февруари 1978 година

Куманово

Претседател
на Соборот на месните
заедници,
Абдула Османи, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
совет,
Горѓи Цветковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружени-
от труд,
Момчило Јовановски, с. р.

Претседател
на Собранието на општината,
Методи Петровски, с. р.

Огласен дел

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат под назив: „Самоуправна интересна заедница на физичката култура на град Скопје — Скопје“, се огласува за неважен. (140)

Загубениот печат под назив: „Предузеќе „Парк“ ООУР „Декор“ — Београд — Продавница бр. 5 — Скопје“, се огласува за неважен. (564)

Загубениот извод бр. 13 со прилози: 1, 2 и 3 од образец /43 на с-ка 2573 на износ од US\$ 277,40 во корист на „Хемтекс“ — Скопје, издаден од Стопанска банка — Скопје, се огласува за неважен. (565)

Загубениот готовински чек бр. 0403404, издаден од Воениот сервис во состав на Народната банка на Југославија во износ од 10.000,00 динари, на име Тодор Василев, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 106 — Скопје, се огласува за неважен. (595)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка издадена од Скопје на име Божидар Крстевски, Скопје. (4067)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Суадет Јусуф Рамадан, Скопје. (4068)

Меница на износ од 13.111,25 динари, издадена од Модната конфекција „Солидност“ — Прилеп на 09. 06. 1977 година, на име Училишен текстилен центар за образование на кадри од текстилна струка — Штип.

Пасош бр. МА 350074, на име Верка Столеска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 15 — Прилеп. (4490)

Воена книшка издадена од Љубљана на име Спасе Грујевски, Скопје. (4069)

Воена книшка издадена од Пула на име Љубомир Качаниклиќ, Скопје. (4070)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Данило Пајковски, Скопје. (4071)

Воена книшка издадена од Скопје на име Симеон Николовски, Скопје. (4072)

Воена книшка издадена од Скопје на име Михајло Ѓорѓиевски, Скопје. (4073)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Трајче Василев, Скопје. (4074)

Воена книшка издадена од Тузла на име Трајан Благоја Галевски, Скопје. (4075)

Воена книшка издадена од Загреб на име Благоја Џубалевски, Скопје. (4076)

Ученичка карта за патување во градски сообраќај, издадена од ГСП — Скопје на име Владо Ѓорѓиевски, Скопје. (4077)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Шишево на име Томислав Трпчевски, Скопје. (4078)

Воена книшка издадена од Скопје на име Емрула Рамадани, с. Кондово, Скопје. (4079)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од АСУЦ — Скопје на име Агим Азири, Скопје. (4080)

Работна книшка рег. бр. 15/2113, издадена од Скопје на име Митра Тасевска, Скопје. (4081)

Свидетелство за завршен техничар за електро струка на име Мемед Мемед, Гостивар. (4082)

Лична карта на име Богољуб Ѓичевски, с. Гермиян, Битола. (4083)

Легитимација на име Митре Ристевски, Прилеп. (4084)

Работна книшка на име Трајче Митревски, с. Извор, Т. Телес. (4085)

Свидетелство за IV одделение на име Маца Манева, с. Вањица, Т. Велес. (4086)

Свидетелство за VIII одделение на име Бранка Свињарска, с. Владимирово, Берово. (4085)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Борис Терзиев“ с.

Дол. Чичево на име Мара Јованова, с. Крушевица, Кавадарци. (4088)

Свидетелство од VIII одделение на име Лилјана Павлеска, Прилеп. (4089)

Свидетелство од IV одделение на име Павлина Андоноска, с. Ореоец, Прилеп. (4090)

Свидетелства од III и IV година, издадени од Училиштето „Н. Буѓони“ — Куманово на име Ласте Наумовски, ул. „III македонска ударна бригада“ бр. 154, Куманово. (4091)

Свидетелство за VII одделение на име Аким Емши, с. Синичани, Тетово. (4092)

Свидетелство од IV одделение издадено од Училиштето „Братство“ — с. Челопек на име Олгица Јовановска, с. Милетино, Тетово. (4093)

Свидетелство од III одделение, издадено од О. У. „Братство“ — с. Челопек на име Рамадан Мустафаи, с. Милетино, Тетово. (4094)

Диплома на име Лириџ Садикџи, ул. „108“ бр. 7, Тетово. (4095)

Свидетелство за II клас гимназија на име Даут Мемети, Тетово. (4096)

Свидетелство на име Исмет Љумас, ул. „Преспанска“ бр. 33, Тетово. (4097)

Свидетелство од IV одделение на основно училиште на име Џеваир Емини, Тетово. (4098)

Работна книшка на име Исмаил Шасивари, с. Средорек, Куманово. (4099)

Работна книшка на име Божидар Павловски, ул. „Ср. Пужељко“ бр. 35, Куманово. (4100)

Свидетелство за осмо одделение, издадено 1953 год. од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово на име Даница Божиновска, ул. „Б. Ст. Гојчо“ бр. 13, Куманово. (4105)

Работна книшка на име Живоин Савиќ, с. Тромеѓа, Куманово. (4106)

Свидетелство за VII одделение на име Велин Илиевски, ул. „Тодор Чангов“ бр. 40/Р, Титов Велес. (4107)

Диплома на име Жарко Наумчески, Гостивар. (4108)

Свидетелство за завршена гимназија на име Менде Ѓорѓиевски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 48, Гостивар. (4109)

Работна книшка, на име Видосава Јанковска, с. Чајле, Гостивар. (4110)

Воена книшка издадена во Скопје на име Љубомир Илиќ, Скопје. (4111)

Здравствена книшка издадена од Скопје на име Лилјана Секели, Скопје. (4112)

Воена книшка издадена од Скопје на име Владимир Стојановски, Скопје. (4113)

Свидетелство за VIII одделение издадено од О. У. „Александар Урдареvски“ на име Донка Кировска, с. Бојане, Скопје. (4114)

Воена книшка издадена од Воениот отсек, Скопје на име Амет Јахир Азири, Скопје. (4115)

Гарантна книшка за возило „Застава 101 лукс“ со број на мотор 0186602, број на шасија 302155 и број на сервисна книшка 030839, издадена од Заводи „Црвена застава“, Крагујевац на име Стефчо Петков, Скопје. (4116)

Воена книшка издадена во Скопје на име Драган Давитковски, Г. Петров. (4117)

Работна книшка издадена во Скопје на име Каплан Салихи, Скопје. (4118)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Драги Јовановски, Скопје. (4119)

Воена книшка издадена во Сисак на име Петар Марковиќ, Скопје. (4120)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Васко Шошков, Скопје. (4121)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО Скопје на име Крсто Левојковски, с. Мирковци, Скопје. (4122)

Свидетелство од VIII одделение на име Крсте Најдоски, ул. „Д. Нареднико“ бр. 23, Прилеп. (4123)

Свидетелство од IV одделение на име Весела Димкоска, ул. „158“ бр. 4, Прилеп. (4124)

Свидетелство од VIII одделение на име Ристо Робески, ул. „Орде Кобацо“ бр. 7, Прилеп. (4125)

Ученичка книшка од IV одделение издадена од О. У. с. Долнени на име Милка Талеска, с. Новоселани, Прилеп. (4126)

Свидетелство за VIII одделение на име Аце Кимески, ул. „Г. Салај“ бр. 15, Прилеп. (4127)

Диплома од III година дрвно училиште на име Илија Кочоски, ул. „Пере Тошев“, Прилеп. (4128)

Воена книшка, на име Благе Т. Денков, с. Горни Стубол — Пробиштип. (4197)

Свидетелство од VIII одделение, на име Панде Смилески, ул. „Д. Влахов“ бр. 10 — Прилеп. (4129)

Свидетелство за VIII одделение, на име Боислав Станковски, ул. „Будимаш“ бр. 9/11 — Прилеп. (4130)

Здравствена легитимација, на име Горѓи Димитриевски, ул. „Л. Филиповски“ бр. 39 — Прилеп. (4131)

Свидетелство од VIII одделение, на име Ристе Трпчески, ул. „Д. Ацев“ бр. 1 — Прилеп. (4132)

Свидетелство од IV одделение, на име Љуба Костоска, с. Тополчани — Прилеп. (4133)

Студентска легитимација, на име Зорица Петкоска — Прилеп. (4134)

Уверение за саатчија, на име Александар Петровиќ, ул. „Вук Караџиќ“ бр. 1 — Куманово. (4135)

Работна книшка рег. бр. 3879, сер. бр. 297518, на име Гадова Пере Царева, ул. „Б. Кидрич“ бр. 1 — Ресен. (4136)

Земјоделска здравствена легитимација, на име Гуласие Салаи, с. Јеловјане — Тетово. (4137)

Свидетелство од IV разред, на име Есад Ферати, с. Јеловјане — Тетово. (4138)

Воена книшка бр. 25742, на име Рамадан Тахири, с. Пршовци — Тетово. (4139)

Свидетелство од V разред, на име Иљас Дервиши, с. Градец — Гостивар. (4140)

Возачка дозвола, на име Светислав Богдановски, с. Лешок — Тетово. (4141)

Свидетелство за I клас гимназија, на име Мухов Абдиљ, с. Доброште — Тетово. (4142)

Возачка дозвола, на име Светислав Богдановски, с. Лешок — Тетово. (4143)

Возачка дозвола, на име Јакуп Рамадани, с. Пирок — Тетово. (4144)

Свидетелство од IV одделение, на име Халим Ајдини, с. Синичани — Тетово. (4145)

Свидетелство од VIII одделение, на име Драгица Ордека — Берово. (4146)

Девизна штедна книшка „Стопанска банка“ — Берово, на име Панте С. Корчовски, с. Русиново — Берово. (4147)

Свидетелство за VI одделение, на име Фотирка Томеска, с. Пожаране — Гостивар. (4148)

Свидетелство за VIII одделение, на име Невена Трапоска, с. Д. Манастирец — Битола. (4149)

Свидетелство од VIII одделение, на име Василка Богеска, ул. „Пелагонија“ бр. 17 — Прилеп. (4151)

Лична карта, на име Борис В. Мирчески, ул. „Ило Попадинец“ бр. 7 — Прилеп. (4152)

Свидетелство од VIII одделение, на име Љилјана Кондоска, ул. „Пере Темелкоски“ бр. 19 — Прилеп. (4153)

Свидетелство за VIII одделение, на име Илија Димески, ул. „К. Фетак“ бр. 24 — Прилеп. (4154)

6 здравствени легитимации, на име Осман Камбери, с. Шипковица — Тетово. (4155)

Здравствена легитимација, на име Сулејмани Иси, ул. „Полог“ бр. 61 — Тетово. (4156)

Диплома, на име Скендер Хусеини, ул. „Ленин“ бр. 29 — Тетово. (4157)

Свидетелство, на име Рефет Незири, с. Вруток — Тетово. (4158)

Воена книшка, на име Благоја Милевски, с. Радовце — Тетово. (4159)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола, на име Анастасија Енаке, Демир Хисар — Битола. (4160)

Лична карта број 82376 издадена од СВР — Битола, на име Тодор Стојковски, с. Долно Егри — Битола. (4161)

Белешка за пшеница, на име Велко Рикалоски, с. Кривогаштани — Прилеп. (4162)

Свидетелство за IV одделение, на име Грозда Глигороска, с. Долнени — Прилеп. (4163)

Воена книшка, на име Павле Николовски, с. Чаниште — Прилеп. (4164)

Свидетелство од IV одделение, на име Вита Негриеска, с. Ново Лагово — Прилеп. (4165)

Ученичка книшка за IV одделение на име Летка Д. Спироска, с. Мажучиште — Прилеп. (4166)

Диплома од IV година хемиско училиште, на име Митра Коприковска, ул. „М. Пијаде“ бр. 168 — Прилеп. (4167)

Воена книшка издадена од ВП Травник, на име Миле Ј. Пејковски, с. Сопотница — Демир Хисар. (4168)

Свидетелство за VIII одделение, на име Слободанка Божиноска, с. Г. Манастирец — Прилеп. (4169)

Свидетелство од VIII одделение (вечерно), на име Горѓи Стеваноски, ул. „Тризла“ бр. 71 — Прилеп. (4170)

Свидетелство од VIII одделение, на име Илија Спиркоски, ул. „Н. Тесла“ бр. 41 — Прилеп. (4171)

Здравствена легитимација, на име Бранко Арсоски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 10 — Прилеп. (4172)

Здравствена легитимација, на име Борче Димитриевски, с. Брвеница — Тетово. (4173)

Свидетелство од IV одделение, на име Симон Димовски, с. Блаце — Тетово. (4174)

Свидетелство од VIII одделение издадено од Осмолетката „Братство“ — с. Челопек, на име Петрија Ангеловска, с. Блаце — Тетово. (4175)

Свидетелство од IV одделение издадено од ОУ „Братство“ — с. Челопек, на име Форедин Абазии, с. Челопек — Тетово. (4177)

Воена книшка, на име Петре Велков, с. Босилово — Струмица. (4178)

Свидетелство за IV година (диплома) издадена од економско училиште, на име Ристо Белочески, ул. „ЈНА“ бр. 51 — Гостивар. (4179)

Свидетелство од VIII одделение, на име Славка Крстеска, с. Вруток — Гостивар. (4180)

Свидетелство за завршено VII одделение, на име Ангa Новакоска, с. Дебреште — Гостивар. (4181)

Диплома за средно индустриско училиште, на име Зоре Богданоски, с. Дебреште — Гостивар. (4182)

Свидетелство од VIII одделение, на име Василе Неделкоски ул. „Кр. Волнароски“ бр. 150 — Прилеп. (4183)

Свидетелство за VIII одделение, на име Јадранка Станкоска, с. Дреновци — Прилеп. (4184)

Работна книшка бр. 4016360556, на име Љубица Ковилова, ул. „692“ бр. 34 — Скопје. (4185)

Свидетелство од II година хемиско училиште, на име Јосиф Станојевиќ, ул. „К. Цветков“ бр. 95 — Титов Велес. (4186)

Свидетелство од VIII одделение, на име Реџеп Низами, ул. „Преспанска“ бр. 10 — Тетово. (4187)

Лична карта, на име Вејсел Ајдини, с. М. Реџица — Тетово. (4188)

Земјоделска здравствена легитимација, на име Азир Исмани, с. Желино — Тетово. (4189)

Земјоделска здравствена легитимација, на име Иџете Изаири, с. Стримница — Тетово. (4190)

Здравствена легитимација, на име Енвер Бесник Салија, с. Врапчиште — Гостивар. (4191)

Свидетелство, на име Алинафи Хасани, ул. „Т. Черепналкоски“ — Гостивар. (4192)

Здравствена легитимација, на име Лирије Амелти, ул. „18 Ноември“ бр. 82 — Гостивар. (4193)

Работна книшка, на име Илија Марковски, ул. „Ж. Брајковски“ бб — Гостивар. (4194)

Работна книшка, на име Бошко Настески, с. Вруток — Гостивар. (4195)

Свидетелство за IV одделение, на име Стефан Јовановски — Делчево. (4196)

Ученичка книшка за V отделение, на име Бранко Аврамоски, с. Бенче — Македонски Брод. (4198)

Свидетелство за IV отделение, на име Абиџ Фазлиоски, с. Пласница — Македонски Брод. (4199)

Свидетелство за VII отделение, на име Алиџ Карамолески, с. Пласница — Макед. Брод. (4200)

Свидетелство за VII отделение, на име Асан Карамолески, с. Пласница — Макед. Брод. (4201)

Свидетелство од V отделение, на име Андо Димовски, с. Чашка — Титов Велес. (4202)

Воена книшка издадена во Сплит, на име Димче Наумовски, Скопје. (4203)

Воена книшка издадена во Скопје, на име Владимир Тодор Димитровски, Скопје. (4204)

Индекс бр. 6089 издаден од Медицинскиот факултет во Скопје, на име Билјана Таушанова, Скопје. (4205)

Свидетелство за положен завршен испит издадено од Центарот за образование — Руд. и железарница „Скопје“ — Скопје, на име Љупчо Ѓорѓиевски, Скопје. (4206)

Свидетелство за завршена III година издадено од АСУЦ — Скопје, на име Драги Шурлиновски, Скопје. (4207)

Воена книшка издадена во Скопје, на име Џеџет Селими, Скопје. (4208)

Диплома издадена од Вишата школа за социјални работници во Скопје, на име Вера Михајлова, Скопје. (4209)

Свидетелство за завршено стенодактилографско училиште издадено во Скопје, на име Лидија Мустеникова, Скопје. (4210)

Работна книшка издадена во Скопје, на име Лидија Павловска, Скопје. (4211)

Здравствена легитимација издадена во Скопје, на име Благоја Станковски, Скопје. (4212)

Работна книшка издадена во Скопје, на име Максим Видов, Скопје. (4213)

Воена книшка издадена во Сарајево, на име Ибраим Вели, Скопје. (4214)

Воена книшка издадена во Скопје, на име Владо Китановски, Скопје. (4215)

Здравствена легитимација издадена во Скопје, на име Добре Ристовски, Скопје. (4216)

Свидетелство за завршено Стручно стопанско занатско училиште „Илинден“ — Св. Николе, на име Душко Симонов, Скопје. (4217)

Работна книшка со потврда I категорија на невработеност издадена од Скопје, на име Никола Страхилов, Скопје. (4218)

Воена книшка издадена во Врање, на име Матеја Насте Пендаровски, Скопје. (4219)

Воена книшка издадена во Скопје, на име Војо Трајковски, Скопје. (4220)

Свидетелство од IV отделение, на име Сузана Бораоска, ул. „Тризна“ бр. 433 — Прилеп. (4221)

Свидетелство од VIII отделение, на име Зора Ташеска, ул. „11 Октомври“ бр. 161 — Прилеп. (4222)

Уверение за положен испит за ковачки занает ред. бр. 65, издадено од Комисијата за полагање на занаетчи на СО Ресен, на име Зејнеловски Имеров Нешат, ул. „29 Ноември“ бр. 29 — Ресен. (4223)

Уверение за положен испит за машинобраварски занает, заведено под ред. бр. 334, издадено од Комисијата за полагање на занаетчи на СО Ресен, на име Зејнеловски Имеров Нешат, ул. „29 Ноември“ бр. 29 — Ресен. (4223-а)

Свидетелство од V отделение, на име Сафет Сантоски, с. Преглево — Македонски Брод. (4224)

Свидетелство за завршен испит трговско училиште, на име Драгица Божиноска, с. Дворци — Македонски Брод. (4225)

Свидетелство, на име Алија Демир Арапоски, с. Дворци — Македонски Брод. (4226)

Свидетелство за V отделение, на име Исмет Деароски, с. Пласница — Македонски Брод. (4227)

Свидетелство за V отделение, на име Мехмед Рамчески, с. Пласница — Македонски Брод. (4228)

Свидетелство за VI отделение, на име Џемаил Алиоски, с. Пласница — Македонски Брод. (4229)

Свидетелство за IV отделение, на име Раип Сантоски, с. Пласница — Македонски Брод. (4230)

Свидетелство за IV отделение, на име Бастрија Рамчески, с. Пласница — Македонски Брод. (4231)

Свидетелство за IV отделение, на име Раим Белулоски, с. Пласница — Македонски Брод. (4232)

Свидетелство за IV отделение, на име Адија Ајрадиноски, с. Пласница — Македонски Брод. (4233)

Свидетелство за IV отделение, на име Разменка Митреска, с. Латово — Македонски Брод. (4234)

Здравствена легитимација, на име Џеват Фидани, с. Пирок — Тетово. (4235)

Земјоделска здравствена легитимација, на име Ејуп Рустеми, с. Каменане — Тетово. (4236)

Свидетелство за IV клас, на име Фејзула Фејзули, с. Добри Дол — Гостивар. (4237)

Свидетелство за IV клас, на име Нездат Ибраими, с. Добри Дол — Гостивар. (4238)

Свидетелство за IV отделение, на име Горица Савеска, с. Клепач — Битола. (4239)

Свидетелство од III година дрвно училиште, на име Миле Секулоски, с. Боротино — Прилеп. (4240)

Свидетелство, на име Методија Костовски, ул. „Трст“ бр. 10 — Куманово. (4241)

Диплома за КВ електричар, на име Петар Дамчевски, ул. „755“ бр. 1 — 4/4 — Куманово. (4242)

Свидетелство, на име Вита Недева, с. Грчиште — Титов Велес. (4243)

Свидетелство, на име Трајанка Александова, с. Подлес — Титов Велес. (4244)

Свидетелство за VIII отделение, на име Видан Момчиловиќ, с. Голозинци — Титов Велес. (4245)

Работна книшка, на име Томислав Трајковски, ул. „Славиша Вајнер“ — Куманово. (4246)

Свидетелство, на име Исмаил Мустафов, ул. „Средорек“ бр. 41 — Куманово. (4247)

Диплома, на име Абедин Дехари — Тетово. (4248)

Свидетелство од IV отделение, на име Ёсат Ферати, с. Јеловјане — Тетово. (4249)

Возачка дозвола, на име Акиф Лимани, ул. „Вардарска“ бр. 13 — Тетово. (4250)

Свидетелство, на име Агим Јобриу, с. Пирок — Тетово. (4251)

Свидетелство за VIII отделение издадено од ОУ „Братство“ — с. Чelopeк, на име Палат Скендери, с. Чelopeк — Тетово. (4252)

Работна книшка, на име Киро Д. Чосевски, с. Русиново — Берово. (4253)

Свидетелство за IV отделение, на име Богдан Темелковски, ул. „22“ бр. 2 — Битола. (4254)

Свидетелство од VII отделение, на име Томчо Трајчевски, Плетвар — Прилеп. (4255)

Свидетелство за VIII отделение, на име Жарко Атанасески, ул. „Пеце Спиркоски“ бр. 5 — Прилеп. (4256)

Свидетелство, на име Трајан Николоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 3 — Прилеп. (4257)

Свидетелство за VIII отделение, на име Борис Глигоров, Винаца. (4258)

Работна книшка, на име Александар Ј. Василев — Пехчево. (4259)

Свидетелство за VIII отделение, на име Никола Ивановски, нас. Драчево, ул. „Жарко Зрењанин“ бр. 122-6 — Скопје. (4260)

Здравствена легитимација, на име Петар Илиоски, ул. „И. Р. Јола“ бр. 5 — Прилеп. (4261)

Свидетелство за IV отделение, на име Павле Николоски, с. Чаниште — Прилеп. (4262)

Книшка, на име Трајанка Александрова, с. Подлес — Титов Велес. (4263)

Свидетелство за VIII отделение, на име Трајанка Лазаркова, с. Д. Жилово — Т. Велес. (4264)

Работна книшка, на име Методија Маркоски, с. Томино Село — Македонски Брод. (4265)

Свидетелство за VI клас, на име Измир Косри, с. Раковец — Тетово. (4266)

Свидетелство за VIII отделение, на име Гафур Хисени, с. Синичани — Тетово. (4267)

Ученичка книшка од VI одделение, на име Шабан Р. Абди, ул. „Ј. Сандански“ бр. 42 — Тетово. (4268)

Оружен лист бр. 1665, на име Трпко Јовановски, с. Милетино — Тетово. (4269)

Свидетелство за II и III година, на име Симун Костоски, Гостивар. (4270)

Свидетелство за VIII одделение, на име Бранко Стоилковски, с. Вратиславци — Делчево. (4271)

Книшка, на име Македонка Стојковска, с. Јакимово — Винаца. (4272)

Воена книшка издадена од Сарајево, на име Неџип Агушев — Скопје. (4273)

Месечна ученичка карта — вонградска, издадена од ГСП — Скопје на име Зорица Најдоска — Скопје. (4274)

Воена книшка издадена во Скопје, на име Муамед Исмаил Илијаз — Скопје. (4275)

Месечна ученичка карта — вонградска, издадена од ГСП — Скопје на име Митковски Зоран, с. Арачиново — Скопје. (4277)

Здравствена легитимација издадена во Св. Николе, на име Ефка Тимова, с. Гузумелци — Свети Николе. (4278)

Работна книшка издадена во Скопје, на име Маре Милеска — Скопје. (4279)

Здравствена книшка издадена од Воено здравствено осигурување — Скопје, на име Драгица Живковиќ — Скопје. (4280)

Свидетелство за завршен испит издадено од АСУЦ, на име Санчо Кеџкаровски — Скопје. (4281)

Возачка дозвола бр. 8428 издадена од ОВР — Битола, на име Благоја Богдановски, ул. „Ријека“ бр. 22-а — Битола. (4282)

Диплома, на име Тодорка Тркалеска, ул. „Тр. Сандански“ — Прилеп. (4283)

Индекс, на име Вера Николовска, ул. „Д. Влахов“ бр. 6 — Битола. (4284)

Свидетелство за завршен испит бр. 03232/10, на име Петар Димески, ул. „Егејска“ бр. 67 — Прилеп. (4285)

Свидетелство за VIII одделение, на име Благој Свињарски, с. Владимирово — Берово. (4286)

Работна книшка, на име Мирјана Кука, Гимназија „Браќа Миладиновци“ — Битола. (4287)

Работна книшка, на име Томе Милевски, с. Секирчани — Битола. (4287)

Свидетелство за VIII одделение бр. 06-176/16, на име Цветанка Костоска, ул. „К. Гаврилоски — Јане“ бр. 10 — Прилеп. (4289)

Воена книшка, на име Симон Јошески, ул. „Марксва“ бр. 170 — Прилеп. (4290)

Работна книшка, на име Виолета Стојановска, с. Клечовце — Куманово. (4291)

Свидетелство за VIII одделение, на име Пандорка Малунова, ул. „Ст. Богоев“ бр. 9 — Титов Велес. (4292)

Свидетелство од VI одделение, на име Месит Саитоски, с. Пласница — Македонски Брод. (4293)

Свидетелство од VIII одделение, на име Милисав Панчевски, с. Д. Манастирец — Прилеп. (4294)

Свидетелство за IV одделение, на име Мемет Ибески, с. Преглово — Македонски Брод. (4295)

Свидетелство за VIII одделение издадено од ОУ „Братство“, на име Ваит Амети, с. Челопек — Тетово. (4295)

Свидетелство од IV одделение, на име Афет Емрули, с. Д. Палчиште — Тетово. (4297)

Диплома издадена од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“, на име Мухарем Ахмеди, с. Челопек — Тетово. (4298)

Воена книшка, на име Сабит Зулбеари, с. Селце — Тетово. (4299)

Здравствена легитимација, на име Радомир Момировски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 10 — Тетово. (4300)

Земјоделска здравствена легитимација, на име Муарем Абазии, с. Д. Палчиште — Тетово. (4301)

Свидетелство за II година издадено од училиштето за занимања „Димитар Влахов“ од Скопје, на име Елизабета Јовчевска — Скопје. (4302)

Воена книшка издадена во Карловац, на име Томислав Цветковски — Скопје. (4303)

Воена книшка издадена во Скопје на име Ибраим Рамадан Зекировски, Идризово, Скопје. (4304)

Воена книшка издадена во Скопје, на име Ристо Ангеле Спасовски, Скопје. (4305)

Работна книшка издадена во Скопје, на име Љубиша Манасијевиќ, Скопје. (4306)

Воена книшка издадена во Скопје на име Воислав Душан Бојчевиќ, с. Радишани — Скопје. (4307)

Лична карта бр. 20247, на име Димко Андоновски, ул. „К. Јосифоски“ бр. 68 — Прилеп. (4308)

Уверение бр. 13/123 издадено од ВЕШ, на име Драгица Р. Антоvsка, с. Вешиново — Свети Николе. (4309)

Свидетелство за економско училиште, на име Панде Трајкоски, ул. „Кр. Спиркоски“ бр. 7 — Прилеп. (4310)

Свидетелство за IV одделение, на име Роза Христоска, с. Вранче — Прилеп. (4311)

Ученичка книшка до IV одделение, на име Мито Савкоски, с. Сарандиново — Прилеп. (4312)

Свидетелство од III година средно економско училиште, на име Муса Алкоски, ул. „Тризла“ бр. 473 — Прилеп. (4313)

Свидетелство за VIII одделение издадено од Училиштето „Ј. Крчоски“ — Кр. Паланка, на име Ванчо Стојановски, ул. „Партизанска“ бр. 2 — Крива Паланка. (4314)

Свидетелство за III клас гимназија, на име Исак Мурати, с. М. Речица — Тетово. (4315)

Диплома, на име Исак Мурати, с. М. Речица — Тетово. (4315-а)

Лична карта, на име Јумни Мемиши, с. Чифлик — Тетово. (4316)

Воена книшка, на име Салман Кемани, ул. „И. Р. Јола“ бр. 47 — Гостивар. (4317)

Свидетелство за V одделение, на име Бранко Шарковски, с. Мачево — Берово. (4318)

Свидетелство од IV разред, на име Ариф Илминасан, с. Пирок — Тетово. (4319)

Свидетелство за IV клас, на име Јатиф Велили, с. Рековце — Тетово. (4320)

Свидетелство за II година издадено од Х.П.Т.У. — Прилеп, на име Илија Јованоски, ул. „Пиринска“ бр. 66 — Прилеп. (4321)

Свидетелство за VIII одделение, на име Ѓорѓи Димоски, ул. „Мечкин Камен“ бр. 66 — Прилеп. (4322)

Здравствена легитимација, на име Џемаил Алиу, ул. „Вардарска“ бр. 106 — Тетово. (4323)

Возачка дозвола бр. 2401, на име Крсто Николоски, ул. „Железничка“ бр. 20 — Тетово. (4324)

Здравствена легитимација, на име Рами Куртиши, ул. „Вардарска“ бр. 67 — Тетово. (4325)

Свидетелство за IV одделение, на име Алиџ Селмани, с. Чифлик — Тетово. (4326)

Свидетелство за VIII одделение, на име Асан Берзати, с. Боговиње — Тетово. (4327)

Свидетелство од V одделение, на име Самет Шериџи, с. Каменјане — Тетово. (4328)

Свидетелство, на име Славица Господкова, с. Звегор — Делчево. (4329)

Уверение за завршен испит издадено од Угостителско училиште, на име Драге Брешкоски, ул. „Ладо Лапецот“ бр. 22-г — Прилеп. (4330)

Свидетелство за IV одделение, на име Самет Реџеџи, с. Пирок — Тетово. (4331)

Диплома од IV клас издадена од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“, на име Мухамет Зилбехари, с. Челопек — Тетово. (4332)

Возачка дозвола, на име Зуди Шеку, ул. „Београдска“ бр. 10 — Гостивар. (4333)

Здравствена легитимација, на име Ѓорѓи Лазаревски, с. Олевени — Битола. (4334)

Диплома од III година издадена од УЗУС — Титов Велес, на име Димче Попов, с. Башино — Титов Велес. (4335)

Земјоделска здравствена легитимација, на име Тадеин Шакири, с. Желино — Тетово. (4336)

Земјоделска здравствена легитимација, на име Кадири Шекири, с. Желино — Тетово. (4337)

Здравствена легитимација, на име Кофила Трпеска, с. Саракино — Тетово. (4338)

Оружен лист, на име Кадри Абдураман, с. Тетово — Тетово. (4339)

Свидетелство, на име Насир Амети, с. Градец — Гостивар. (4340)

Свидетелство, на име Рашит Фетаи, с. Балин-дол — Гостивар. (4341)

Режи карта, на име Добре Богданоски, ул. „Н. Парапунов“ бр. 182 — Гостивар. (4342)

Свидетелство, на име Кемал Бекири, с. Градец — Гостивар. (4343)

Сообраќајна книшка бр. ТЕ — 168-91, на име ЖАС — Скопје ЕЗТ — Гостивар. (4344)

Возачка дозвола, на име Добре Богдановски, ул. „Н. Парапунов“ бр. 152 — Гостивар. (4345)

Лична карта, на име Никола Михајловски, с. Вруток — Гостивар. (4346)

Членска карта издадена од Сојузот на слепи — Гостивар, на име Никола Михајловски, с. Вруток — Гостивар. (4346-а)

Членска карта издадена од Сојузот на слепи — Гостивар, на име Никола Михајловски, с. Вруток — Гостивар. (4346-б)

Воена книшка, на име Илија Тодоров, ул. „Бел Камен“ бр. 24 — Штип. (4347)

Индекс бр. 126, на име Димко Мовјоски, ул. „Маркова“ бр. 84 — Прилеп. (4349)

Книшка, на име Лиман Садики, с. Ваксинце — Куманово. (4350)

Воена книшка, на име Момчило М. Трајковски, ул. „Н. Тесла“ бр. 20 — Куманово. (4351)

Работна книшка, на име Мирослав Димитриевски, ул. „Ж. Ј. Шпанац“ бр. 5/5 — Куманово. (4352)

Свидетелство од VIII одделение, на име Халим Селмани, с. Д. Гоновица — Гостивар. (4353)

Свидетелство за I година издадено од Гимназија „А. Русковски“ — Берово, на име Живка Ј. Радинска — Берово. (4354)

Работна книшка, на име Киро Јумруковски, с. Гермиджан — Битола. (4355)

Свидетелство за VIII одделение, на име Киро Јумруковски, с. Гермиджан — Битола. (4355-а)

Диплома, на име Велика Атанасовска, ул. „Дабарска“ бр. 107 — Битола. (4356)

Работна книшка, на име Трајче Ташковски, с. Креница — Битола. (4357)

Лична карта, на име Љубе Ристески, с. М. Коњари — Прилеп. (4358)

Свидетелство за VIII одделение, на име Славица Илкоска, ул. „И. Л. Рибар“ бр. 5 — Прилеп. (4359)

Свидетелство, на име Менка Секуловска, нас. Чапка — Т. Велес. (4360)

Ученичка книшка, на име Месут Исмаиљи, с. Гермо — Тетово. (4361)

Свидетелство од VIII одделение, на име Неџат Зејнули, с. Пирок — Тетово. (4362)

Свидетелство од IV одделение, на име Невзат Вељуи, с. Градец — Тетово. (4363)

Свидетелство за I, II, III и IV одделение, на име Зекирија Нуки, с. Боговиње — Тетово. (4364)

Земјоделска здравствена легитимација, на име Абдиу Неџади, с. Стримница — Тетово. (4365)

Свидетелство за IV одделение, на име Рамадан Јакја Џемали, с. Јеловјане — Тетово. (4366)

Свидетелство за VI одделение, на име Даут Етеми, с. Јеловјане — Тетово. (4367)

Свидетелство од IV одделение, на име Музафер Исмени, с. Боговиње — Тетово. (4368)

Свидетелство, на име Џеваир Вејоски, с. Бело-виште — Гостивар. (4369)

Здравствена легитимација, на име Селајдин Лиманоски, ул. „П. Попоски“ бр. 88 — Гостивар. (4370)

Воена книшка, на име Азби Н. Салии, с. Каменјане — Тетово. (4371)

Земјоделска здравствена легитимација, на име Осман Сеадини, с. Желино — Тетово. (4372)

Воена книшка, на име Азби Муадини, с. Каменјане — Тетово. (4373)

Лична карта, на име Мавие Аземи, с. Доброште — Тетово. (4374)

Свидетелство од VIII одделение, на име Зора Ј. Петреска, ул. „11 Октомври“ бр. 161 — Прилеп. (4375)

Воена книшка, на име Стеван Б. Самарџиески, ул. „Бр. Вешироски“ бр. 27 — Прилеп. (4376)

Свидетелство од VIII одделение, на име Мирјана Митреска, с. Ст. Лагово — Прилеп. (4377)

Работна книшка, на име Зора Котеска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 85 — Прилеп. (4378)

Свидетелство од V одделение, на име Роза Оклеска, ул. „Р. Левката“ бр. 2 — Прилеп. (4379)

Лична карта, на име Себајдин Шакироски, ул. „Даб. Завој“ бр. 125 — Прилеп. (4380)

Свидетелство од VIII одделение, на име Кица Стојаноска, с. Сланско — Македонски Брод. (4381)

Индекс со рег. бр. 212/67 издаден од страна на ВЕШ — Прилеп, на име Драгинка Иваноска, с. Лескоец — Ресен. (4382)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет на Медицинскиот центар Куманово и работничките совети на ООЗТ — Општа и превентивна медицина и Зална поликлиника

распишуваат

КОНКУРС

за именување (реизбор) на:

1. Директор на ООЗТ — Општа и превентивна медицина
2. Директор на ООЗТ — Зална поликлиника
3. Раководител на работна заедница на заеднички служби.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

1. Да има завршено Медицински факултет, положен специјалистички испит и 5 години работно искуство во структурата.
2. Да има завршен Стоматолошки факултет, положен специјалистички испит и 5 години работно искуство во структурата.
3. Дипломиран правник со положен правосуден испит и 5 години работно искуство во структурата.

Кандидатите да поседуваат морално-политички квалитети.

Со молбата кандидатите да ги приложат потребните документи.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребните документи се доставуваат до конкурсната комисија на Центарот односно ООЗТ.

Некомпетираните документи нема да се земаат предвид за разгледување.

Медицинскиот центар — Дебар

распишува

КОНКУРС

за специјализација на еден лекар по специјалноста ПЕДИЈАТРИЈА

Услови: Кандидатот треба да ги исполнува општите услови за специјализација, при што пред-

ност ќе има кандидатот вработен во Медицински центар — Дебар.

Пријавите со потребната документација се доставуваат до Комисијата за специјализација во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(109)

Врз основа на одлуката на Работничкиот совет при Фабриката за производство на конфекција „Партизанка“ — Делчево, донесена на седницата одржана на 30 јануари 1978 година, се распишува

К О Н К У Р С

за реизбор на секретар

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со Законот, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено правен факултет или виша управна школа со 3 години работно искуство на раководно работно место.

Молбите со потребните документи се доставуваат до архивата на работната организација.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

(110)

ОРГАНСКО ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА „НАУМ НАУМОВСКИ — БОРЧЕ“ — СКОПЈЕ Р. З. ИРИ

врз основа на Правилникот за начинот и постапката за отстапување и изведување на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 24/74), објавува

К О Н К У Р С

за подобност на изведувачите за отстапување на изградба на инвестициони објекти „ПАН III“ Скопје

1. Предмет на отстапувањето се градежните работи на инвестициониот објект „ПАН III“ а кој ќе се гради во кругот на „ОХИС“ — Скопје.
2. Ориентациона вредност на инвестициониот објект изнесува 70.000.000 динари.
3. Рок на завршување на градежните работи е (6) шест месеци.
4. Заинтересираните изведувачи ОЗТ поднесуваат пријави во писмена форма со напомена за учество на конкурсот.
5. Пријавата за учество на конкурсот треба да ги содржи следните податоци:

- 1) полн назив на ОЗТ и точна адреса,
- 2) податоци за квалификационата структура на вработените,
- 3) податоци за техничката опременост на ОЗТ,
- 4) податоци на капацитетот (работната сила и структура, и градежна опрема) која ќе биде ангажирана за изведување на инвестициониот објект,
- 5) податоци и список на изведени слични објекти,
- 6) извод од завршната сметка за 1977 год. и успехот на работењето.

Критериумите цитирани во точката 5, ќе служат за оценка на подобност за учество на конкурсот.

6. Подносителот на пријавата е должен да поднесе доказ (регистрација) дека е овластен за изведување на инвестициони објекти од овој вид.
7. Краен рок за поднесување на пријави е 10 дена од објавувањето на овој конкурс.
8. Одлука за оценка на подобност ќе донесе комисијата 5-от ден по истекот на рокот за пријавување.
9. Претставниците на изведувачките ОЗТ кои поднеле пријави се обавезни на стручната ко-

мисија да ги предадат своите писмени овластувања за застапување.

10. Нема да се земат во разгледување некомплетни пријави и пријави кои се доставени по истекувањето на определениот рок.
11. Конкурсот ќе се одржи во колку пристигнат најмалку две пријави, отсуството на претставниците не го одложува одржувањето на конкурсот.
12. Одлука за избор на подобност ќе се донесе во рок од десет дена од денот на истекувањето на рокот за поднесување на пријави, во кој рок ќе бидат обавестени подносителите на пријавите.
13. Изведувачките ОЗТ кои ќе бидат оценети како подобни, се должни во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката за подобност да ги достават своите понуди. Секој изведувач може да достави по една понуда.
14. Отстапување на работите ќе се изврши под условите определени со овој конкурс, инвестиционата техничка документација, општите услови за договарање и градење на инвестициони објекти, како и посебните услови на инвеститорот.
15. Во времето на траењето на конкурсот, заинтересираните можат да извршат увид на инвестиционата техничка документација секој работен ден од 8—12 часот во просториите на инвеститорот — РЗ. ИРИ „ОХИС“ — Скопје.
16. Со одлуката за отстапување на работите ќе бидат обавестени сите учесници во рок од 10 (десет) дена од истекот на конкурсот.

ОРГАНСКО ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА „НАУМ НАУМОВСКИ — БОРЧЕ“ Р. З. ИРИ — СКОПЈЕ, врз основа на Правилникот за начинот и постапката за отстапување и изведување на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74), објавува

К О Н К У Р С ЗА ПОДОБНОСТ

за изработка на процесна опрема, испорака и монтажа на термички уреди и инсталации и сервис со надворешен развод за производство на полиакрилонитрилно влакно за објект ПАН-III во изградба

I.

- 1 ПАН-III во изградба со капацитет 10.000 тон/год. влакно на локација во кругот на ОХИС — Скопје;
2. Рок на завршувањето на работите и почеток на пробниот погон во II-ра половина на 1980 година.

ПРЕДМЕТ НА ОТСТАПУВАЊЕ:

1. а) Изработка на процесна опрема за производство на полиакрилонитрилно влакно за објект ПАН-III во изградба;
2. а) Ориентациона вредност на работите изнесува 50.000.000 динари;
3. а) Рок на завршување на работите 8 (осум) месеци.
- б) Испорака и монтажа на термички уреди и инсталации и сервис со надворешен развод;
2. б) Ориентациона вредност на работите изнесува 16.000.000 динари;
3. б) Рок на завршување крај на 1979 година.

II.

1. Документацијата која учесниците во конкурсот треба да ја достават за докажување на подобноста за изведување на предметните работи треба да содржи:
1. 1. решение за регистрација кај надлежниот орган, за изведување на предметните работи,
1. 2. список на објекти каде што изведувале слични работи,

1. 3. преглед и структура на механизацијата и останатите средства за изведување на работите,
1. 4. преглед на квалификационата структура на работна сила,
1. 5. преглед на капацитети и работна сила кои ќе можат да се стават на располагање за изведување на предметните работи во наведениот временски интервал,
1. 6. извод од завршната сметка за 1977 година и успех во работењето.

III.

1. Отстапувањето за изведување на предметните работи по завршениот конкурс за подобноста ќе се изврши со директно договарање.

IV.

1. Документацијата со доказите за подобноста треба да се достави на адреса:

ОРГАНСКО ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА
„НАУМ НАУМОВСКИ — ВОРЧЕ“ 91000 — СКОПЈЕ
Р. З. ИРИ

со ознака за конкурс најдоцна 10 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Одлука за оцена на подобност ќе донесе комисијата петтиот ден по истекот на рокот за пријавување.

2. Техничката документација за изведување на опремата може да се разгледа секој ден од 8—13 часот во просториите на ОХИС — Скопје, во Р. З. ИРИ.
3. Непотполна и неблаговремено доставена документација ќе се смета како да не е поднесена.

Врз основа на Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 35/73, 46/73, 9/74 и 47/74) и Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74), Комисијата, оформена со решение бр. 02-399/7 од 17. 02. 1978 г., за спроведување на постапката при ООЗТ „Електродистрибуција“ — Битола, објавува

О Г Л А С

за подобен изведувач за отстапување на работите изградба на 110 KV далновод од ТЕЦ Битола до ТС 110/35 KV Воримечка I етапа

1. Предмет на отстапување е изградба на далновод 110 KV ТЕЦ Битола до ТС 110/35 KV Воримечка (I етапа) во должина од ссa 3,737 км.
2. Видови работи:
 - а) градежни работи: копање темели, бетонирање темели, изработка, составување и дигање на столбови;
 - б) монтажни работи: монтажа на изолаторски вериги, монтажа на носачи за заштитно јаже, монтажа на јажињата и заземление на столбовите;
 - в) по потреба учесникот може да ангажира и квалификувани кооперанти за наведените работи, но само во согласност на инвеститорот.
3. Пријавите за оглас треба да го содржат следното:
 - точен назив и адреса на изведувачката организација;
 - податоци за стручните кадри кои ќе учествуваат во изградбата на објектот;
 - податоци на техничката опременост на изведувачката организација;
 - доказ од подносителот на пријавата дека е регистриран кај надлежниот суд за изведување работи предвидени во точка (1);

— прилог референца за досегашното учество во изведување на вакви слични или сродни работи и тоа како основен носител на тие работи.

4. При утврдување на подобноста ќе се има предвид следното:
 - способноста на изведувачот со сопствена работна сила и механизација да изведе одредени видови работи од точка (2);
 - можност на изведувачот да ги запази одредените рокови;
 - искуство во изградба на исти или слични објекти.
5. Ориентациона вредност за изградба на објектот изнесува 5.000.000 динари.
6. Рокот за изведување на работите на објектот изнесува 60 (шесет) работни дена од денот на потпишувањето на договорот.
7. Пријави за огласот се поднесуваат на адреса: ООЗТ „Електродистрибуција“ Битола, ул. Столарска бб со назнака „За оглас за подобност“. Рок за поднесување на пријавите е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.
8. Изборот на подобен изведувач ќе се изврши 5 (пет) дена по истекот на рокот за поднесување пријави.
9. Пријавите кои ќе ги исполнуваат условите според овој оглас како и оние кои ќе пристигнат по утврдениот рок нема да бидат земени предвид при разгледувањето.
10. Овој оглас ќе се одржи ако благовремено бидат поднесени најмалку две пријави кои ги исполнуваат условите од огласот.
11. Одлука за тоа која изведувачка организација е подобна ќе биде донесена во рок од 10 дена од денот на одржување на огласот. Одлука за подобен изведувач заедно со образложение ќе им биде доставена на сите изведувачки организации кои ќе учествуваат на овој оглас за подобност, во рок од 10 (десет) дена од денот на донесувањето на одлуката. (121)

Врз основа на член 33 и 34 став 4 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73 година), Собранието на општина Кисела Вода — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за доделување на стопанисување низинското ловиште на подрачјето на Општината „Кисела Вода“ — Скопје.

Учесниците на конкурсот треба да ги исполнуваат следните услови:

- да се ловечки организации,
- да се организации што се занимаваат со ловно стопанство,
- да се шумски, земјоделски и други организации на здружен труд, кои стопанисуваат целосно или со поголем дел од површината на кое се установува ловиштите,
- да располагаат со стручни лица за ловство и ловочувари.

Рокот на поднесување на барањата со потребната документација трае 15 дена од објавувањето на конкурсот.

Барањата се поднесуваат до Собранието на општината „Кисела Вода“ — Секретаријат за стопанство, труд и општествено планирање — Скопје.

(122)

Врз основа на Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 35/73) и Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74), Конкурсната комисија на ОЗТ фабрика за санитарна керамика

„МАКЕДОНИЈА“ во основање, со седиште во Струмица, скратена фирма „САНКЕРАМ-МАКЕДОНИЈА“ — Струмица

распишува

КОНКУРС

— јавно наддавање —

за отстапување на изградба на инвестиционен објект — фабрика за санитарна керамика во Струмица:

- а) Припремен и произведен погон,
- б) Управна зграда,
- в) Внатрешни сообраќајници,
- г) Надворешен водовод и канализација.

Објектите ќе се градат на локација во поширокиот градежен реон во град Струмица.

1. Ориентационата вредност на објектите кои се отстапуваат изнесува 69.500.000 динари.

2. Рок за извршување на работите е:

— набавка изработка и транспорт на челична и покривна конструкција — 60 календарски дена од денот на потпишување на договорот;

— Завршеток на монтирањето на челичната и покривна конструкција со заштита од корозија и фарбање, како и изработка на фундаменти за машини — 120 календарски дена од денот на потпишувањето на договорот;

— целосно завршување на припремен и произведен погон — 150 календарски дена од денот на потпишувањето на договорот;

— сите останати работи: управна зграда, внатрешни сообраќајници и надворешен водовод и канализација 300 календарски дена од денот на потпишувањето на договорот.

3. Изведувачот треба да достави пополнет и оверен инвестиционен елаборат кој треба да содржи:

— назив (фирма) и точна адреса на понудувачот;

— да достави завршна сметка за 1977 година, заверена од страна на СОК;

— да достави список на стручни кадри кои ќе го изведуваат објектот;

— цена на работите што се предмет на отстапување;

— рок за завршување на работите;

— генерален динамичен план за завршување на работите;

— висина на сопственото учество и услови на кредитирање;

— список на главни материјали со цени;

— процент на манипулативните трошоци за работи што ќе ги изведуваат трети лица;

— фактор на нето плати за изведување на непредвидени работи;

— гарантен рок за квалитетно извршените работи.

4. Рок за поднесување на понудите е на ден 14 април 1978 година до 12 часот.

5. Понудите ќе се отвараат на ден 14 април 1978 година во 13 часот во просториите на ОЗТ „ОГРАЖДЕН“ — Струмица, бул. „Маршал Тито“ 66.

6. Овластените претставници се должни да ги предадат на комисијата своите полномоштва од работните организации за учество во наддавањето пред почетокот на наддавањето.

7. Понудите се поднесуваат во запечатени омоти до комисијата за наддавање со ознака: „ПОНУДА ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ФАБРИКА ЗА САНИТАРНА КЕРАМИКА“.

8. За резултатите од јавното наддавање понудувачите ќе бидат известени во законскиот рок.

9. Увид во техничката документација може да се врши секој работен ден од 7 до 13 часот во просториите на инвеститорот.

Врз основа на член 157 и 173 од Статутот на РО, Конкурсна комисија на Работната организација за производство на текстил и промет „Единство“ — Скудриње објавува

КОНКУРС

за реизбор на раководни работни места:

1. Шеф на комерцијална служба,
2. Шеф на сметководство,
3. Шеф на општа служба.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. За работното место под реден број 1 — да имаат висока стручна подготовка од комерцијална насока со 4 години работно искуство на раководно работно место.

2. За работното место под реден број 2 — да имаат висока стручна подготовка од економска насока со 4 години работно искуство на раководно работно место.

3. За работното место под реден број 3 — да имаат висока стручна подготовка од правна насока со 4 години работно искуство на раководно работно место (во структурата).

Кандидатите за сите работни места треба да ги исполнуваат и овие услови:

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да не им е изречена забрана за вршење на такви работи од член 511 од Законот за здружен труд.

Кон молбите да ги достават следните документи:

— диплома за школска подготовка;

— потврда за работното искуство и

— уверение дека не се под истрага.

Стан не е обезбеден.

Молбите со другата документација да се достават до Конкурсна комисија на Работната организација за производство на текстил и промет „Единство“ — Скудриње, 91254 Ростуше.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните и ненавремено доставените документи нема да се земат во разгледување и ќе бидат вратени на кандидатите. (126)

СОДРЖИНА

Страна

100. Одлука за одредување на надлежен орган кој ќе определува рок за исплата на загарантирани лични доходи — — 217
101. Одлука за начинот и роковите на пренесувањето на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија — 217
102. Одлука за давање на кредитни олеснувања на Фабриката за ВФ керамика — Гевгелија — — — — — 218
103. Одлука за утврдување висината и динамиката на користење на средствата за компензација на Железничкото транспортно претпријатие — Скопје за 1978 година — — — — — 218
104. Решение за цените на обрасците што ги издаваат органите за внатрешни работи — 218
105. Упатство за изготвување на завршната сметка на буџетот на општината односно Републиката за 1977 година — — — — — 219
106. Решение за овластување на ветеринарни организации на здружениот труд за вршење на лабораториско-дијагностичко испитување на материјал — — — — — 221

107. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 13/77 од 25 јануари 1977 година — Исправка на Правилникот за содржините и начинот на полагање на завршен испит во училиштата за средно образование —	222	преглед и лекување во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — —	229
Општи акти на самоуправните интересни заедници		86. Одлука за утврдување на стапката на придонесите за здравствено осигурување на осигурениците привремено вон работен однос за 1978 година — — — — —	230
КРИВА ПАЛАНКА		87. Одлука за висината на стапката на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство (деташирани работници) за 1978 година — — — — —	231
69. Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување на работниците во 1978 година — — — — —	223	88. Одлука за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување за 1978 година — — — — —	231
70. Одлука за стапките и износите на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1978 година — — — — —	223	89. Одлука за учество на осигурените лица во трошоците при користење на здравствена заштита — — — — —	232
71. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци — — — — —	224	90. Одлука за висината на надоместокот на личен доход во случај на спреченост за работа — — — — —	233
72. Одлука за постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување на одделните категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението — — — — —	224	91. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурените лица — работници при Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци — — — — —	234
73. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за патување, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — —	225	92. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица — земјоделци од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци — — — — —	234
74. Одлука за височината на износот на помошта за спрема на секое новородено дете — — — — —	226	93. Одлука за висината на помошта за спрема на новородено дете — — — — —	235
75. Одлука за височината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурените лица — — — — —	226	94. Решение за распишување на изборите за избор на делегати во Собранието на СИЗ на физичката култура — Кавадарци — — — — —	235
КАВАДАРЦИ		95. Решение за именување на претседател и членови на изборната комисија — — — — —	235
76. Решение за распишување на изборите за избор на делегати во Собранието на СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци — — — — —	226	96. Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање на физичката култура во 1978 година — — — — —	236
77. Решение за именување претседател и членови на изборната комисија — — — — —	227	97. Решение за распишување на изборите за избор на делегати во Собранието на СИЗ на културата — Кавадарци — — — — —	236
78. Одлука за утврдување висината на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1978 година — — — — —	227	98. Одлука за именување претседател и членови на изборната комисија — — — — —	236
79. Одлука за придонесите на здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година — — — — —	227	99. Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање на Самоуправната интересна заедница на културата за 1978 година — — — — —	236
80. Одлука за висината на стапката за задолжителна резерва на фондот на работници за 1978 година — — — — —	228	100. Решение за распишување на изборите за избор на делегати во Собранието на СИЗ за социјална заштита — Кавадарци — — — — —	237
81. Одлука за висината на стапката на задолжителната резерва на фондот на земјоделци за 1978 година — — — — —	228	101. Решение за именување претседател и членови на изборната комисија — — — — —	237
82. Одлука за издвојување средства од фондот за работничко осигурување за изградба и опрема на современ простор за здравствена заштита на населението од општ интерес за Републиката за 1978 година — — — — —	228	102. Решение за распишување на изборите за избор на делегати во Собранието на СИЗ за детска заштита — Кавадарци — — — — —	237
83. Одлука за издвојување на средства од фондот за земјоделско осигурување за изградба и опрема на современ простор за здравствена заштита на населението од општ интерес за Републиката за 1978 година — — — — —	229	103. Решение за именување на претседател и членови на изборната комисија — — — — —	237
84. Одлука за утврдување на основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за 1978 година — — — — —	229	104. Решение за распишување на изборите за избор на делегати во Собранието на СИЗ за пасишта и утрини — — — — —	238
85. Одлука за висината на патните трошоци и дневниците што ќе се признаваат на осигурените лица кои се упатуваат на		105. Решение за именување на претседател и членови на изборната комисија — — — — —	238
		106. Решение за именување претседател и членови на изборната комисија — — — — —	238
		107. Одлука за утврдување на стапките во финансирањето на Интересната заедница за социјална заштита — Кавадарци — — — — —	239
		108. Решение за распишување на изборите за избор на делегати во Собранието на СИЗ за станување — Кавадарци — — — — —	239
		109. Решение за именување на претседател и членови на изборната комисија — — — — —	239
		110. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на Заедницата на основното образование за 1978 година — — — — —	239

111. Решение за распишување на изборите за избор на делегати во Собранието на СИЗ на основното образование — Кавадарци	240	130. Одлука за утврдување стапки на придонесите на СИЗ на културата на град Скопје за 1978 година — — — — —	246
112. Решение за именување на претседател и членови на изборната комисија — — — — —	240	131. Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапки на придонеси на СИЗ на културата на град Скопје за 1978 година	246
КУМАНОВО			
113. Одлука за утврдување стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1978 година — — — — —	240	132. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на СИЗ на физичката култура на град Скопје — — — — —	247
114. Одлука за висината на стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година — — — — —	241	133. Одлука за утврдување на височината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците — — — — —	247
115. Одлука за учество на фондот на работничко осигурување во покривање на трошоците за проширување на задолжителните видови на здравствена заштита на земјоделските осигуреници во 1978 година — — — — —	241	134. Одлука за измена и определување висината на стапката на придонесот од личен доход од работен однос за општествена заштита на децата на град Скопје за 1978 година — — — — —	247
116. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на лица вработени кај приватните работодавци — — — — —	241	135. Одлука за изменување на Одлуката за определување висината на стапките на придонеси за социјална заштита на град Скопје — — — — —	248
117. Одлука за висината на придонесот за здравственото осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани вработени во странски земји со кои не се склучени спогодби за здравствено осигурување — — — — —	242	136. Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување на подрачјето на град Скопје — — — — —	248
118. Одлука за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и нема сопствени приходи доволни за издржување — — — — —	242	СВЕТИ НИКОЛЕ	
119. Одлука за утврдување на постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување за одделни категории лица — — — — —	243	137. Статутарна одлука за измена на бројот на делегатите во Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе — — — — —	248
120. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општина Куманово за 1978 година — — — — —	243	138. Одлука за измена на Одлуката за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на пошироко семејство и дека членот на тоа семејство нема сопствени приходи доволни за издржување — — — — —	249
121. Одлука за утврдување стапките на придонесот за финансирањето на општествената заштита на децата за 1978 година — — — — —	244	КРАТОВО	
122. Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање на основното образование и други корисници за 1978 година — — — — —	244	139. Одлука за утврдување на стапките на придонесот за основното образование на општината Кратово за 1978 година — — — — —	249
123. Одлука за утврдување на стапките на Општинската самоуправна интересна заедница на културата на општина Куманово за 1978 година — — — — —	244	СТРУМИЦА	
124. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура на општина Куманово за 1978 година — — — — —	244	140. Одлука за утврдување на стапките на придонесите од личните доходи на граѓаните ОСИЗ за општествена заштита на децата — Струмица за 1978 година — — — — —	249
125. Одлука за определување стапка на придонесот за вработување во 1978 година — — — — —	245	ПРИЛЕП	
126. Одлука за утврдување стапка на придонес за станбена изградба — — — — —	245	141. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на работниците и другите работни луѓе за Заедницата на културата на општината Прилеп за 1978 година — — — — —	250
СКОПЈЕ			
127. Решение за распишување на избори за делегати во Собранието на Републичката заедница на вработувањето — — — — —	245	БИТОЛА	
128. Решение за распишување на избори за избор на делегати во Собранието на Републичката заедница на културата — — — — —	246	142. Одлука за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци — — — — —	250
129. Решение за именување на претседател, секретар и член и нивни заменици на Изборната комисија за спроведување на изборите за делегати во Собранието на Републичката заедница на културата за територијата на Републиката — — — — —	246	Исправка на Одлуката за стапките на додатниот придонес за инвалидско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што настанаа во врска со инвалидноста над утврдениот просек за 1978 година — — — — —	
Прописи на општинските собранија			
КУМАНОВО			
143. Одлука за општинските даноци на граѓаните — — — — —	251		